



Финансиски извештаи и Извештај на независните ревизори

ЕУРОЛИНК Осигурување АД, Скопје

31 декември 2011 година

Скопје, февруари 2012

СОДРЖИНА

Извештај на независните ревизори	1
Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)	3
Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)	7
Извештај за паричните текови	10
Извештај за промени во капиталот	12
Белешки кон финансиските извештаи	14



Grant Thornton

An instinct for growth™

Grant Thornton DOO
M.H.Jasmin 52 v-1/7
1000 Skopje
Macedonia

T +389 (2) 3214 700
F +389 (2) 3214 710
www.grant-thornton.com.mk

Извештај на независните ревизори

До Раководството и акционерите на
ЕУРОЛИНК Осигурување АД, Скопје

Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на ЕУРОЛИНК Осигурување АД, Скопје (“Друштвото“) составени од Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) на ден 31 декември 2011 година, Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех), Извештај за промените во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 75.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи согласно Законот за супервизија на осигурување и Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвото за осигурување и/или реосигурување издадени од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои не содржат материјално значајни грешки како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки.



Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на ризиците од постоење на материјално значајни грешки во финансиските извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото.

Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Наше мислење е дека наведените финансиски извештаи, во сите материјални аспекти, ја претставуваат објективно финансиската состојба на Друштвото на ден 31 декември 2011 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со Законот за супервизија на осигурување и Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвото за осигурување и/или реосигурување издадени од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Македонија.

Скопје,

09 март 2012

Грант Торнтон ДОО

Директор
Ружа Филипчева



Овластен ревизор
Марјан Андонов

Финансиски извештаи
31 декември 2011 година

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)

на ден 31.12.2011 година

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
АКТИВА				
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	2.1	438,598	827,307
1. Гудвил	002		-	-
2. Останати нематеријални средства	003		438,598	827,307
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004		430,700,006	340,755,584
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	005	2.2	487,940	-
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006		-	-
1.1 Земјиште	007		-	-
1.2 Градежни објекти	008		-	-
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009		487,940	-
2.1 Земјиште	010		-	-
2.2 Градежни објекти	011		-	-
2.3 Останати материјални средства	012		487,940	-
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	013	2.3	13,494,636	13,875,468
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	014		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	015		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	018		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020		13,494,636	13,875,468
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021	2.4	416,717,430	326,880,116
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022	2.4.1	160,817,330	120,241,116
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023		64,615,520	-
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024		96,201,810	120,241,116
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025	2.4.2	3,789,100	4,629,000
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		-	-
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		-	-
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		3,789,100	4,629,000
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		-	-
3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030		-	-
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		-	-

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи
31 декември 2011 година

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		-	-
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035	2.4.3	252,111,000	202,010,000
4.1 Дадени депозити	036		252,111,000	202,010,000
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		-	-
4.3 останати заеми	038		-	-
4.4 Останати пласмани	039		-	-
5. Деривативни финансиски инструменти	040		-	-
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ. ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041		-	-
V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042	2.5	116,290,131	139,472,151
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043		68,977,793	93,404,205
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045		47,312,338	46,067,946
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквализационата резерва	047		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		-	-
G. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050		-	-
D. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)	051	2.6	33,291	1,356,789
1. Одложени даночни средства	052		-	-
2. Тековни даночни средства	053		33,291	1,356,789
Г. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)	054	2.7	310,412,791	299,952,548
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	055		284,016,530	256,811,683
1. Побарувања од осигуреници	056		284,016,530	256,811,683
2. Побарувања од посредници	057		-	-
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		-	-
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	059		-	-
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061		-	-
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062		-	-
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	063		26,396,261	43,140,865
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064		18,860,042	35,689,913
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065		3,222,379	3,919,594
3. Останати побарувања	066		4,313,840	3,531,358

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи
31 декември 2011 година

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	067		-	-
E. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	068		13,339,048	21,712,873
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)	069	2.8	9,894,087	14,183,814
1. Опрема	070		9,488,764	14,031,076
2. Останати материјални средства	071		405,323	152,738
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	072	2.9	3,444,961	7,529,059
1. Парични средства во банка	073		3,109,042	7,286,521
2. Парични средства во благајна	074		135,950	165,136
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		-	-
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		199,969	77,402
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	077			
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	078	2.10	54,745,659	60,663,068
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		-	-
2. Одложени трошоци на стекнување	080		51,156,624	51,390,324
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081		3,589,035	9,272,744
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082			
S. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З)	083		925,959,524	864,740,320
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	084		23,195,869	5,925,104
ПАСИВА				
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085	2.11	332,446,073	331,364,025
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086	2.11	195,326,080	195,326,080
1. Запишан капитал од обични акции	087		195,326,080	195,326,080
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		-	-
3. Запишан а неуплатен капитал	089		-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090			
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091	2.11	(765,901)	74,000
1. Материјални средства	092		-	-
2. Финансиски вложувања	093		(765,901)	74,000
3. Останати ревалоризациони резерви	094		-	-
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095		109,522,445	96,301,695
1. Законски резерви	096		109,522,445	96,301,695
2. Статутарни резерви	097		-	-
3. Резерви за сопствени акции	098		-	-
4. Откупени сопствени акции	099		-	-
5. Останати резерви	100		-	-
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101		18,941,500	39,662,250
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102			
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103		9,421,949	
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104			

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи
31 декември 2011 година

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105		-	-
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106	2.12	516,593,583	460,432,822
I. Бруто резерви за преносни премии	107		320,617,818	310,671,322
II. Бруто математичка резерва	108		-	-
III. Бруто резерви за штети	109		182,724,047	147,737,904
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110		13,251,718	2,023,596
V. Бруто еквилизациона резерва	111		-	-
VI. Бруто останати технички резерви	112		-	-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113		-	-
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114		-	-
1. Резерви за вработени	115		-	-
2. Останати резерви	116		-	-
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117	2.13	501,719	14,562
1. Одложени даночни обврски	118		-	-
2. Тековни даночни обврски	119		501,719	14,562
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	120		-	-
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)	121	2.14	69,307,327	64,476,648
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	122		15,463,563	28,000,588
1. Обврски спрема осигуреници	123		15,000,026	26,963,915
2. Обврски спрема застапници и посредници	124		-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		463,537	1,036,673
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)	126		31,070,964	15,045,411
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127		31,070,964	15,045,411
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128		-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129		-	-
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)	130		22,772,800	21,430,649
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131		9,037,244	5,337,593
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132		987,740	2,792,397
3. Останати обврски	133		12,747,816	13,300,659
З. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА	134	2.15	7,110,822	8,452,263
С. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	135		-	-
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+С	136		925,959,524	864,740,320
Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	137		23,195,869	5,925,104

Овие финансиски извештаи се одобрени од Одборот на Директори на Друштвото на 28 февруари и потпишани во негово име од:


Г-ѓа Александра Накева Ружин
Извршен директор


Г-ѓа Павлина Велкова
Директор на сектор за сметководство

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи
31 декември 2011 година

Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	во денари	
			Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+224+225)	200		578,040,353	476,601,979
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201			
		3.1	534,068,555	424,876,468
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202		772,887,521	666,754,140
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205		-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ретроцесија	206		204,446,060	219,927,393
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207		9,946,496	10,015,389
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208		-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209		(24,426,410)	(11,934,890)
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210		23,843,346	25,987,855
		3.2		
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212		-	-
2.1 Приходи од наемнини	213		-	-
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215		-	-
3. Приходи од камати	216		17,932,237	20,059,033
4. Позитивни курсни разлики	217		745,528	-
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218		-	-
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219		-	-
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		-	-
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221		-	-
6.3 Останати финансиски вложувања	222		-	-
7. Останати приходи од вложувања	223		5,165,581	5,928,822
III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224		15,903,229	21,375,003
		3.3		
IV. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225		4,225,223	4,362,653
		3.4		
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226		566,885,961	435,761,121
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227		276,398,442	219,715,105
		3.5		
1. Бруто исплатени штети	228		262,210,519	252,597,098
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229		7,252,807	4,359,586

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи
31 декември 2011 година

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230		-	-
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231		12,301,021	14,772,012
5. Промени во бруто резервите за штети	232		34,986,143	29,719,467
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233		-	-
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234		1,244,392	43,469,862
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235	3.6	11,228,122	(12,300,428)
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236		-	-
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237		-	-
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238		-	-
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239		-	-
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240		-	-
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242		11,228,122	(12,300,428)
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243		11,228,122	(12,300,428)
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		-	-
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245		-	-
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246		-	-
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		-	-
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248	3.7	9,420,451	11,143,708
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		1,970,584	1,895,370
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		7,449,867	9,248,338
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251	3.8	198,178,542	175,962,658
1. Трошоци за стекнување (253+254+255)	252	3.8	75,938,117	59,760,561
1.1 Провизија	253		8,459,611	8,797,777
1.2 Останати трошоци за стекнување	254		67,244,806	62,414,545
1.3 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255		233,700	(11,451,761)
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256	3.8	122,240,425	116,202,097
2.1 Амортизација на материјални и нематеријални средства кои служат за вршење на дејноста	257	2.1; 2.8	5,758,979	5,696,901
2.2 Трошоци за вработените	258		39,121,372	37,869,235

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи
31 декември 2011 година

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259		5,616,613	8,115,514
2.4 Останати административни трошоци	260		71,743,461	64,520,447
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261		530,241	194,234
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262		-	-
2. Трошоци за камати	263		220,945	194,234
3. Негативни курсни разлики	264		309,296	-
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265		-	-
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266		-	-
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		-	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		-	-
5.3 Останати финансиски вложувања	269		-	-
6. Останати трошоци од вложувања	270		-	-
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271	3.9	27,083,485	27,473,423
1. Трошоци за превентива	272		-	-
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273		27,083,485	27,473,423
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274	3.10	39,645,025	2,547,093
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275	3.11	4,401,653	11,025,328
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276		11,154,392	40,840,858
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277		-	-
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	3.12	1,732,443	1,178,608
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279		-	-
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280		9,421,949	39,662,250
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281		-	-

Финансиски извештај
31 декември 2011 година

Извештај за паричните текови

за периодот 01.01.2011 до 31.12.2011 година

ПОЗИЦИЈА	Број на позиција	Износ во денари	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)			
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	300	560,546,538	470,226,359
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	301	739,151,581	683,182,821
3. Приливи од учество во надомест на штети	302	(188,420,507)	(215,486,057)
4. Примени камати од работи на осигурување	303	-	-
5. Останати приливи од деловни активности	304	-	-
5. Останати приливи од деловни активности	305	9,815,464	2,529,595
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)			
1. Исплатени штети. договорени суми на осигурување. учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	306	490,643,275	483,501,383
1. Исплатени штети. договорени суми на осигурување. учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	267,494,737	232,104,029
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	(12,301,021)	(14,772,012)
3. Премија за соосигурување. реосигурување и ретроцесија	309	-	-
4. Надоместоци и други лични расходи	310	-	-
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	-	-
6. Платени камати	312	220,945	194,234
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	1,346,788	6,920,809
8. Останати одливи од редовни активности	314	233,881,826	259,054,323
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)			
	315	69,903,263	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)			
	316	-	13,275,024
Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)			
1. Приливи по основ на нематеријални средства	317	18,829,397	46,674,188
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	-	-
2. Приливи по основ на материјални средства	319	56,611	412,704
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	-	-
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници. придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	-	5,693,507
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	-	16,000,000
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	143,334	135,222
8. Приливи од камати	325	18,629,452	24,432,755

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештај

Финансиски извештај
31 декември 2011 година

ПОЗИЦИЈА	Број на позиција	Износ	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)	326	86,741,758	3,638,011
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	-	383,366
2. Одливи по основ на материјални средства	328	1,086,791	3,254,645
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	35,553,967	-
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	50,101,000	-
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	-	-
8. Одливи од камати	334	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)	335	-	43,036,177
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)	336	67,912,361	-
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)	337	-	-
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	-	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)	341	6,075,000	27,505,781
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342	-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343	-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344	6,075,000	27,505,781
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)	345	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)	346	6,075,000	27,505,781
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)	347	579,375,935	516,900,547
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)	348	583,460,033	514,645,175
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)	349	-	2,255,372
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)	350	4,084,098	-
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	351	7,529,059	5,273,687
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	352	-	-
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352)	353	3,444,961	7,529,059

Финансиски извештаи
31 декември 2011 година

Извештај за промени во капиталот

	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви					Вкупно резерви	Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределе на добивка (со знак+) или пренесена загуба (со знак-)	Добивка (со знак+)/загуба (со знак-) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
			Законски резерви	Статутарни резерви	Резерв и за сопствени акции	Останати резерви							
Состојба на 1 јануари 2010 година	195,326,080	-	64,539,003	-	-	-	64,539,003	-	680,000	65,720,447	-	326,265,530	
Промена во сметководствените политики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Исправка на грешки во претходниот период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Состојба на 1 јануари 2010– исправено	195,326,080	-	64,539,003	-	-	-	64,539,003	-	680,000	65,720,447	-	326,265,530	
Добивка или загуба за 2010 година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,662,250	39,662,250	
Добивка или загуба за 2010 година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,662,250	39,662,250	
Несопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	(606,000)	-	-	(606,000)	
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нереализирани добивки/загуби од фин.вложувања расположливи за продажба (Белешка 9)	-	-	-	-	-	-	-	-	(606,000)	-	-	(606,000)	
Реализирани добивки/загуби од фин. вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Останати несопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сопственички промени во капиталот	-	-	31,762,692	-	-	-	31,762,692	-	-	(65,720,447)	-	(33,957,755)	
Зголемување / Намалување на акционерскиот капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Останати уплати од страна на сопствениците	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Исплата на дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(33,957,755)	-	(33,957,755)	
Останата распределба на сопствениците	-	-	31,762,692	-	-	-	31,762,692	-	-	(31,762,692)	-	-	
Состојба на 31 декември 2010 година	195,326,080	-	96,301,695	-	-	-	96,301,695	-	74,000	-	39,662,250	331,364,025	

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи
31 декември 2011 година

Извештај за промените во капиталот (продолжува)												
	Резерви											
	Акцио-нерски капитал	Премии на емитирани акции	Законски резерви	Статутарни резерви	Резерв и за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви	Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределе на добивка (со знак+) или пренесена загуба (со знак-)	Добивка (со знак+)/загуба (со знак-) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
Состојба на 1 јануари 2011	195,326,080	-	96,301,695	-	-	-	96,301,695	-	74,000	-	39,662,250	331,364,025
Промена во сметководствените политики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2011 година – исправено	195,326,080	-	96,301,695	-	-	-	96,301,695	-	74,000	39,662,250	-	331,364,025
Добивка или загуба за 2011 година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,421,949	9,421,949
Добивка или загуба за тековната 2011 година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,421,949	9,421,949
Несопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	(839,901)	-	-	(839,901)
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од фин.вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	(839,901)	-	-	(839,901)
Реализирани добивки/загуби од фин. вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	-	-	13,220,750	-	-	-	13,220,750	-	-	(20,720,750)	-	(7,500,000)
Зголемување / Намалување на акционерскиот капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,500,000)	-	(7,500,000)
Останата распределба на сопствениците	-	-	13,220,750	-	-	-	13,220,750	-	-	(13,220,750)	-	-
Состојба на 31 декември 2011 година	195,326,080	-	109,522,445	-	-	-	109,522,445	-	(765,901)	18,941,500	9,421,949	332,446,073

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Белешки кон финансиските извештаи

1. Општи информации и обелоденувања

1.1 Општи информации

ЕУРОЛИНК Осигурување АД Скопје (“Друштвото”) е акционерско друштво регистрирано и со седиште во Република Македонија.

Адресата на регистрираното седиште на Друштвото е:

27ми Март бр, 2

1000 Скопје

Република Македонија

Друштвото е 100% подружница на GOFI - GROUP OF FINANCE AND INVESTMENT SA, Switzerland, странски правен субјект регистриран во Швајцарија.

Друштвото е регистрирано за вршење на 18 класи на неживотно осигурување. Друштвото ги врши своите активности на територија на Република Македонија и со состојба на 31 декември 2011 година вработува 203 лица (2010: 185 лица).

1.2 Применети сметководствени политики и методи на вреднување

Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовка на овие финансиски извештаи. Утврдувањето на сметководствените политики на Друштвото се заснова на признаени, познати и практични искуства, на одредбите на Законот за супервизија на осигурување, меѓународните стандарди за финансиско известување согласно Правилникот за водење на сметководство, Правилникот за вреднување на ставките на билансот на состојба и изготвување на деловните биланси како и интерните правилници на Друштвото. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

Основа за подготовка

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги составува своите финансиски извештаи во согласност со Законот за трговски друштва, Законот за супервизија на осигурувањето и подзаконската регулатива пропишана од страна на Агенцијата за супервизија на осигурувањето на Република Македонија.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2011 и 2010 година.

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

Основи за подготовка (продолжува)

Тековите и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во македонски денари. Известувачка и функционална валута на Друштвото е македонски денар (МКД).

Онаму каде што е неопходно, презентацијата за претходна година е прилагодена согласно промените на тековната година.

1.2.1 Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи бара од Друштвото да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите.

Проценките и со нив поврзаните претпоставки се засноваат на минато искуство и различни други фактори за кои се смета дека се разумни земајќи ги предвид околностите и претставуваат основа за искажување на сметководствената вредност на средствата и обврските, чија вредност не може да се утврди на друг начин. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди.

Расудувањата направени од страна на Раководството кои имаат значително влијание врз финансиските извештаи и проценките со значителен ризик од материјални корекции во следната година се објаснети во Белешка 2.1.

1.2.2 Трансакции во странска валута

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во Денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на нивното настанување.

Средствата и обврските кои гласат во странски валути се искажани во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештај за финансиска состојба, додека пак сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот кога тие настануваат. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Извештај за финансиска состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	2011 МКД	2010 МКД
1 ЕУР	61,5050	61,5050
1 УСД	47,5346	46,3140
1 GBP	73,6322	71,5008

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

1.2.3 Нематеријални средства

Нематеријалните средства набавени од Друштвото се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради оштетување.

Последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска ползност вклучена во дел од нематеријалните средства. Сите останати издатоци се признаваат во добивките и загубите како трошоци како што настануваат.

Амортизација

Амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот употребен век на траење од денот кога се расположливи за употреба.

Годишната стапка на амортизација согласно проценетиот век на употреба, за тековниот и претходниот период за софтверот изнесува 25%.

1.2.4 Материјални средства

Признавање и мерење

Материјалните средства се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради оштетување.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството. Купениот софтвер кој е интегрален дел од функционалноста на соодветната опрема се капитализира како дел од таа опрема.

Кога делови од ставките на материјалните средства имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

Добивките и загубите од продажбите на материјалните средства се определуваат споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите и опремата и се признаваат на нето основа како “останати приходи” од дејноста во добивките и загубите.

Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од материјалните средства се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Друштвото и трошоците на истиот може да се измерат веродостојно. Сегашната вредност на заменетиот дел се отпишува. Трошоците на секојдневното одржување на материјалните средства се признаваат во тековните добивки и загуби како трошоци како што настануваат.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

Материјални средства (продолжува)

Амортизација

Амортизацијата на материјалните средства се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот полезен век на траење. Средствата земени под наем се амортизираат по пократкиот период од периодот на траење на наемот и проценетиот корисен век на средствата, освен доколку е веројатно дека Друштвото ќе се стекне со сопственост на крај на периодот на наем.

Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот век на употреба, за тековниот и претходниот период се како што следи:

Компјутери	25 %
Мебел и опрема	10-25 %

Методите на амортизација, полезниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценуваат на секој датум на известување.

1.2.5 Оштетување на нефинансиски средства

Сметководствените вредности на нефинансиските средства на Друштвото, се разгледуваат на секој датум на известување со цел да се определи дали постојат објективни докази за оштетување. Ако постои ваква индикација, се проценува износот на средството кој би бил наплатлив.

Загуба поради оштетување се признава доколку сметководствената вредност на дадено средство или неговата единицата која генерира пари го надминува неговиот надоместлив износ. Единицата која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува како таква која генерира парични приливи од континуирана употреба кои што во голем степен се независни од парични приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради оштетување се признаваат во добивката или загубата. Загубите поради оштетување признаени во однос на единиците кои генерираат пари се распределуваат на средствата на единиците (група на единици) на пропорционална основа.

Надоместувачкиот износ на дадено средство или на единицата која генерира пари претставува повисокиот износ од неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството и неговата употребна вредност. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради оштетување признаена во минатите периоди се проценува на секоја дата на известување заради утврдување на индикации дека загубата е намалена или можеби веќе не постои. Загубата поради оштетување се анулира доколку постои промена во проценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ. Загубата поради оштетување се анулира само до износот до кој сметководствената вредност на средството не ја надминува сметководствената вредност која би била определена, нето од амортизацијата, кога не би била признаена загуба поради оштетување.

1.2.6 Финансиски инструменти

Класификација на финансиските средства

Финансиските средства се класифицираат во четири категории, зависно од целта за која биле стекнати, како што следи:

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски инструменти кои што се стекнати со цел со истите да се тргува или кои при почетното признавање од страна на Друштвото се класифицирани како средства по објективна вредност преку добивки и загуби. Друштвото нема класифицирано финансиски средства во оваа категорија.

Финансиски средства чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 31 декември 2011 година Друштвото ги класифицира државните обврзници и записи како финансиски средства чувани до доспевање.

Кредити и побарувања се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата коишто не котираат на официјалните пазари, освен оние коишто Друштвото има намера да ги продаде во краток рок, оние коишто при почетното признавање Друштвото ги класифицирало како средства по објективна вредност преку добивки и загуби или расположливи за продажба или оние за кои Друштвото нема да биде во можност да го поврати почетното вложување што не е резултат на кредитното вложување. Со состојба на 31 декември 2011 година Друштвото ги класифицира парите и паричните еквиваленти, побарувањата од осигуреници и останатите побарувања од непосредни работи, орочените депозити во домашни банки, средствата од реосигурување и вложувањата во заеднички контролирани ентитети како кредити и побарувања.

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативни финансиски инструменти кои се, или класифицирани во оваа категорија или не се класифицирани во било која од останатите категории. Со состојба на 31 декември 2011 година Друштвото ги класифицира вложувањата во акции како финансиски средства расположливи за продажба.

Класификација на финансиските обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорениот ангажман. Финансиските обврски по амортизирана набавна вредност се состојат од обврски кон реосигурители, обврски по основ на осигурување, обврски за финансиски наем и останати обврски.

Обврските кон реосигурители, обврските по основ на осигурување и останатите обврски се евидентирани по нивна објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Обврските за финансиски наем иницијално се евидентирани по нивната објективна вредност. Последователно обврските за финансиски наем се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

Финансиски инструменти (продолжува)

Почетно признавање

Друштвото почетно ги признава кредитите и побарувањата, депозитите и обврските по кредити на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства и обврски (вклучувајќи ги и финансиските средства и обврски по објективна вредност преку добивки и загуби) почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува странка на договорните одредби за инструментот.

Сите финансиски средства, освен финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби, почетно се мерат по нивната набавна вредност зголемена за трансакционите трошоци коишто можат директно да се припишат на стекнувањето на финансиското средство.

Депризнавање

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг.

Доколку на пренесените финансиски средства Друштвото оствари камата и истата ја задржи, каматата се признава како посебно средство или обврска.

Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во билансот на состојба само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во добивките и загубите само доколку тоа е дозволено со стандардите, или за одредени добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции, како што се активностите за тргување.

Последователно мерење на финансиски средства

По почетното признавање, Друштвото ги мери расположливите-за-продажба финансиски средства по нивната објективна вредност без било какви намалувања за трансакционите трошоци кои може да настанат при нивната продажба.

Објективната вредност на финансиските средства кои котираат на активниот пазар се базира на нивната куповна цена на денот на билансот на состојба.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

Финансиски инструменти (продолжува)

Доколку пазарот на кој котира финансиското средство не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност на средството со примена на техники за вреднување. Техниките за вреднување вклучуваат употреба на нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени, подготвени страни, ако се достапни, референца на тековната објективна вредност на друг инструмент кој е во суштина ист, анализа на дисконтирани парични текови и алтернативни модели на одредување на цената. Доколку вредноста на сопственичките инструменти не може соодветно да се измери, тие се мерат по набавна вредност.

Вложувањата чувани-до-доспевање и кредитите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата намалени за евентуалните загуби поради оштетување.

Нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на средствата расположливи-за-продажба се признаваат во сеопфатната добивка, освен загубите од оштетување и добивките и загубите.

При продажба или оштетување на финансиските средства расположливи-за-продажба кумулативните добивки и загуби кои претходно биле признаени во сеопфатната добивка се признаваат во добивките и загубите. Во случај кога финансиските средства расположливи за продажба носат камата, каматата пресметана со методот на ефективна камата се признава во добивките и загубите.

1.2.7 Оштетување на финансиските средства

Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

Друштвото редовно врши вреднување на ставките од билансот на состојба (Извештајот за финансиска состојба) согласно Правилникот за вреднување на ставките од Билансот на состојба и изготвување на деловните биланси, Законот за трговски друштва и согласно Правилникот за водење сметководство.

Друштвото ги класифицира своите побарувања по основ на премија за осигурување, побарувања по основ на регрес во зависност од времето на доцнење во исполнување на обврските од страна на должникот, сметано од денот на доспевање на побарувањето и останати побарувања. Врз основа на таа класификација, Друштвото утврдува соодветна исправка на вредност – Посебна резерва на побарувањата на следниот начин:

Група на побарување	Период на доцнење во исплатата на обврската од страна на должникот	Исправка на вредност (во% од вкупната вредност на поединечното побарување
А	до 30 дена	0%
Б	од 31 до 60 дена	10%-30%
В	од 61 до 120 дена	31%-50%
Г	од 121 до 270 дена	51%-70%
Д	од 271-365 дена	71%-90%
Ѓ	подолг од 365 дена	100%

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

Оштетување на финансиски средства (продолжува)

Исправка на вредноста во однос на побарувањата од правни лица против кои е покрената стечајна постапка е признаена во износ од 100% од вредноста на побарувањето.

Согласно Правилникот за вреднување на ставките од Билансот на состојба и изготвување на деловните биланси, Друштвото за состојбата на 31 декември 2010 година прикажа исправка на вредноста на побарувањата – Посебна резерва на побарувањата во износ од 30% од нивната евидентирана вредност.

Понатаму, Друштвото врши поединечна проценка на тужените побарувања и доколку постои објективен доказ за нивно оштетување признава траен отпис.

Средства евидентирани по објективна вредност

На секој датум на билансот на состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на финансиското средство. Значителни или пролонгирано опаѓање на објективната вредност под неговата набавна вредност представува објективен доказ при утврдувањето на можноста од оштетување. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба – измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност се признава во тековните добивки или загуби. Доколку, во последователниот период, објективната вредност на должнички инструмент класифициран како расположлив за продажба се зголеми, а зголемувањето може објективно да се поврзе со настан кој се јавува по признавањето на загубата поради оштетување во тековните добивки или загуби, загубата поради оштетување се анулира преку добивки или загуби.

1.2.8 Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричниот еквивалент го сочинуваат паричните средства во благајна, депозити по видување како и високоликвидните хартии од вредност со оригинален рок на доспевање пократок од три месеци, кај кои постои незначителен ризик од промените во нивната објективна вредност.

Паричните средства и паричните еквиваленти се евидентираат во билансот на состојба по амортизирана набавна вредност.

1.2.9 Користи за вработените

Планови за дефинирани придонеси

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на македонските закони.

Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платите на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите.

Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови, Обврските за уплата на придонеси во плановите за дефинирани придонеси се признаваат како расход во тековните добивки и загуби.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

Користи за вработените (продолжува)

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката и доколу Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

1.2.10 Тековен и одложен даночен расход

Тековен даночен расход, по стапка од 10%, се пресметува на непризнаените расходи за даночни цели корегирани за даночниот кредит, како и на распределената добивка за дивиденди на правни лица - нерезиденти и на физички лица. Нераспределената добивка не се оданочува.

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2011 и 2010 година, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временни разлики на овие датуми.

1.2.11 Наем

Утврдувањето дали еден договор претставува или содржи наем се базира на суштината на договорот во зависност дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

Друштвото како наемопримач

Финансискиот наем кој на Друштвото суштински му ги пренесуваат ризиците и бенефитите поврзани за сопственост на предметот на наем се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по реална вредност на возилото/опремата кое е предмет на наем или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Плаќањата за наемот се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на обврските за наемот со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската, Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

Наеми (продолжува)

Средства под наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството и периодот на наемот, освен ако не постои реална сигурност дека Друштвото ќе стекне сопственост над средството до крајот на периодот на наемот.

Плаќањата на оперативниот наем се признаваат како трошок во тековните добивки или загуби по праволиниска метода во текот на периодот на наемот.

1.2.12 Резервирања

Резервирање се признава во извештајот за финансиска состојба кога Друштвото како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив од Друштвото за подмирување на обврската. Друштвото не ги утврдува резервациите користејќи дисконтна стапка пред одданочување.

1.2.13 Акционерски капитал, резерви и плаќања за дивиденди

Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал.

Откуп на сопствени акции

Кога Друштвото откупува сопствени акции, износот на платениот надомест, вклучувајќи ги и директните зависни трошоци, се признаваат како промени во капиталот.

Откупените акции се класифицираат како сопствени акции и претставуваат одбитна ставка од вкупниот капитал. Кога сопствените акции последователно се продадени, добиениот износ се признава како зголемување во капиталот и вишокот или кусокот од трансакцијата се пренесува на/од премија од акции.

Друштвото нема реализирано откуп на сопствени акции.

Резерви

Резервите, кои се состојат од ревалоризациони и задолжителни резерви се создадени во текот на периодите врз основа на добивки / загуби од ревалоризација на финансиските средства расположливи за продажба, во случај со ревалоризациони резерви како и по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законската регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото.

Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

1.2.14 Приходи

Заработени премии од договори за осигурување

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии.

Приходи од вложувања

Приходот од вложувања се состои од приходи од камати и дивиденди, нето добивки од финансиските средства класификувани како финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, како и остварени добивки од финансиските средства класификувани како расположливи-за-продажба.

Приходи од провизии и надомести

Приходите од провизии и надомести представуваат приходи добиени од реосигурителите врз основ на договорите за реосигурување со лизгачка скала и договорена провизија, како и приходи од провизии по основ решавање на услужни штети.

Приходите од провизии и надомести се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши.

1.2.15 Расходи

Трошоци за запишани премии

Трошоците за запишани премии се составени од сите директни трошоци кои произлегуваат од склучените договори за осигурување како што се провизиите за агенти, брокери и останати дистрибутивни канали вклучени во продажбата.

Расходи од закупнини

Плаќањата по основ на закупнини се признаваат како расход во добивките и загубите според пропорционална метода во времетраење на наемот, Примените попусти се признаваат во добивките и загубите како составен дел на вкупните трошоци од наемот.

Трошоци на финансирање

Трошоците на финансирање се состојат од финансиските трошоци за финансискиот наем и добивките и загубите од курсни разлики на монетарните средства и обврски во странска валута.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

1.2.16 Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку се случи определен неизвесен иден настан (осигурен настан). Ризикот од осигурување се разликува од финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик од можни идни промени на една или повеќе од специфицираните каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените на добрата, курсевите на странски валути, индексот на цените или стапките, кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, која се менува во случај на нефинансиска променлива која што не се однесува на договорната страна. Осигурителните договори можат да носат и финансиски ризик.

Доколку еден договор се класифицира како договор за осигурување тој останува класифициран како договор за осигурување се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат.

1.2.17 Договори за осигурување

Општи договори за осигурување

Премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии.

Заработениот дел од премиите се признава како приход. Премиите се заработени од датумот на настанување на ризикот за времетраење на периодот на обештетување, врз основа на моделот на преземени ризици. Пренесената премија на реосигурителот се признава како трошок во согласност со моделот на добиени услуги од реосигурителот во истиот сметководствен период како и директно поврзаната премијата за соодветното осигурување.

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го про-рата методот.

За договорите за осигурување кај кои висината на осигурителното покритие (ризик) се зголемува или намалува линеарно за времетраењето на договорот, резервите за преносни премии се пресметуваат посебно за секој поединечен договор по метод поинаков од про-рата методот.

Друштвото во пресметките за резервите за преносна премија го користи единствено про-рата методот за секој поединечен договор за осигурување.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

Договори за осигурување (продолжува)

Штети

Настанатите штети ги опфаќаат трошоците за подмирување и решавање на платени и неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле согласно договорите за осигурување заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година.

Исплатените штети сметководствено се признаваат во моментот на обработката на штетите и се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штета во неживотното осигурување се зголемува за трошоците за извид и проценка при обработката на штетата.

Нерешените штети (резерви за настанати пријавени и непријавени штети) ги опфаќаат резервите за штети кои што се издвојуваат во висина на проценетите обврски кои Друштвото е должно да ги подмири, врз основа на договорите за осигурување каде што осигурениот настан се појавил до крајот на пресметковниот период. Резервите за нерешените штети не се дисконтираат.

Предвидените надомести од реосигурителот по основ учество во решени штети и учество во резерва за настанати и пријавени штети се прикажани поединечно како средства. Надоместите од реосигурителот и останати надомести се проценуваат на ист начин како и пријавените штети. Друштвото не предвидува учество на реосигурувачот во резерва за настанати, но непријавени штети и истите не ги искажува како средства во билансите.

Раководството смета дека бруто резервите за штети и поврзаното со нив учество на реосигурителот се објективно презентирани врз основа на податоците моментално достапни. Сепак, конечната обврска ќе варира како резултат на последователни информации и настани и може да резултира со корекции на резервирањето износ. Корекциите на резервите за штети направени во претходните години се рефлектираат во финансиските извештаи за периодот во кој корекциите се направени и посебно се обелоденети, доколку се материјални. Применетите методи и направените проценки, се проверуваат редовно.

Средства од реосигурување

Друштвото цедира премија во реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис, премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

Договори за осигурување (продолжува)

Друштвото за осигурувањата на имот и осигурувањата од одговорност кон трети лица (зелена карта) има обезбедено генерални договори за реосигурување од типот XOL (непропорционални договори за реосигурување од типот вишок на штета). Дополнително, за поголеми клиенти, Друштвото обезбедува договори за реосигурувања за кои целосно се цедира ризикот.

Резерва за преносна премија - дел од реосигурување

Овој вид на резерва се состои од делот од премијата предадена во реосигурување пресметан за секој поодделен договор за реосигурување, користејќи го про-рата методот.

Одложени трошоци за стекнување

Трошоците настанати при склучувањето на општите договори за осигурување, кои се одложуваат, вклучуваат директни трошоци како што се провизиите и индиректните трошоци како на пример административните трошоци поврзани со обработка на понуди и издавањето на полисите.

Кај општите договори за осигурување одложените трошоци за стекнување представуваат пропорција од трошоците за запишани премии која кореспондира со пропорцијата на бруто полисираната премија која не е заработена на датумот на билансот на состојба.

Тест за соодветност на обврската

Тестовите за соодветност на обврската за резервите за преносни премии се прават за да се утврди дали резервите за преносни премии по договорите за осигурување се доволни за подмирување на обврските во наредниот пресметковен период кои ќе приозлезат од очекувани идни штети и очекувани идни трошоци за штети.

Недостатокот се признава во добивките и загубите за тековната година. При пресметката се користи претпоставка за непроменет развој на штети во наредниот пресметковен период.

Побарувања и обврски од осигурување

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

1.2.18 Трансакции со поврзани страни

Согласно Законот за супервизија на осигурување поврзани лица се сметаат две или повеќе правни и физички лица кои се меѓусебно поврзани на следните начини:

- а) управувачко или капитално, или на кој било друг начин, при што тие заедно ја определуваат нивната деловна политика или работат во координација едни со други за да обезбедат вообичаени комерцијални предности;
- б) кога едно лице значително влијае на донесувањето на финансиски и деловни одлуки на другото лице;
- в) работењето или резултатите од работењето на едното лице значително влијаат врз работењето на другото лице, Лицата се поврзани и на тој начин што едно правно или физичко лице има учество во друго правно лице.

Поврзани лица се сметаат и лица кои се поврзани:

- а) како членови на потесно семејство;
- б) како членови на орган на управување, надзорен орган или прокурист, како и членови на нивното потесно семејство;
- в) како лица вработени врз база на договор за работа со посебни услови, како и членови на нивното потесно семејство;
- г) на начин што едно лице, односно лица кои се сметаат за поврзани лица заедно директно или индиректно имаат учество во друго лице;
- д) на начин што во двете лица учество има исто лице, односно лица кои се сметаат за поврзани.

1.2.19 Настани по датумот на известување

Оние настани по датумот на известување кои даваат дополнителни информации за финансиската состојба на Друштвото на датумот на билансот состојба (корективни настани) се рефлектирани во финансиските извештаи. Оние настани по датумот на известување кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.

2.1 Сметководствени проценки и претпоставки

При примена на сметководствените политики кон овие финансиски извештаи, Раководството на Друштвото врши проценки и прави претпоставки за евидентираните износи на средства и обврски кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засноваат на минато искуство и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните период.

Клучни извори на несигурност во проценките

Подолу се презентирани проценките и претпоставките во врска со обврските по основ на осигурување како и обелоденување на факторите на ризик кои произлегуваат од овие договори.

Резерви по договори за осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат.

Земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на нерешени штети, возможно е дека крајниот резултат ќе се разликува од оригинално утврдената обврска.

Во секој случај, отстапувањата во износите на резервите за пријавени но сеуште нерешени штети утврдени како обврска, со износите на штетите при нивно решавање, се нивелираат со дополнителни резервации за настанати, но непријавени штети (ИБНР).

Општи договори за осигурување

На датумот на билансот на состојба се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале се до тој датум, без оглед дали се пријавени или не, вклучувајќи ги и трошоците за решавање на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат за временската вредност на парите.

Изворите на податоци употребени како влезни информации за градење на претпоставките се типични и интерни за Друштвото, притоа применувајќи детални анализи кои се прават најмалку еднаш годишно.

Претпоставките се проверуваат со цел да се утврди дали се конзистентни со информациите од пазарот или други објавени информации.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Сметководствени проценки и претпоставка (продолжува)

Друштвото обрнува посебно внимание на тековните трендови. Во почетните години на работењето на Друштвото во недостиг на информации за правење на реални проценки за развојот на штетите, Друштвото користеше историјат на штети од осигурителната индустрија.

Секоја пријавена штета се проценува поодделно, земајќи ги предвид условите во кои настанала штетата, информациите достапни од проценителите на штети и минатите искуства за големината на слични штети. Проценките по поодделните предмети редовно се прегледуваат и се ажурираат со нови информации.

Проценувањето на резервите се разликуваат кај различните класи на осигурување од повеќе причини, вклучувајќи ги следниве:

- Разлики во условите на договорите за осигурување,
- Различна сложеност на штетите,
- Разлики во тежината на секоја штета,
- Разлики во периодот помеѓу настанувањето и пријавувањето на штетите.

Кај одредени класи на осигурување може да постои значајна временска разлика од моментот на пријавување на штетата до моментот на разрешување на истата, така да не може со сигурност да се знаат конечните трошоци на датумот на билансот на состојба.

Клучниот статистички метод кој се применува е методот на верижно скалило - (Chain Ladder Method) кој користи историски податоци за проценување на очекуваниот исход за идните обврски кои произлегуваат од договорите за осигурување по основ настанати непријавени штети и резерви за повторно отворени штети.

Примената на историски податоци подразбира дека начинот на развој на штетите ќе се повторува и во иднина. Поради тоа што ова не е секогаш така, методите на проценка се менуваат во зависност од условите. Причините може да бидат:

- Економски, правни, политички и социјални трендови (кои резултираат со, на пример разлики во очекуваното ниво на инфлација),
- Промена во портфолиото на договорите за осигурување,
- Влијанието на големите загуби.

Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по настанување на штетата. Договорите се склучуваат на кратки рокови, најчесто за период од една година, при што Друштвото има обврски по сите настанати осигурани настани за времетраењето на договорот.

Претпоставки

Клучна претпоставка при проценките на Друштвото е искуството со развојот на штетите во минатото. Ова вклучува претпоставки за просечните трошоци за штети, трошоците за решавање на штетите, факторот на инфлацијата и бројот на штети во секоја година. При утврдувањето до која мера влијаат надворешните фактори, како што се судските одлуки и законската регулатива врз проценките се користи расудување.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Сметководствени проценки и претпоставка (продолжува)

Во текот на 2011 година немаше промена во претпоставките при утврдувањето на резервите по договорите за осигурување, а кои би биле материјални за финансиските извештаи.

Оштетување кај финансиски средства

Оштетување на спорни побарувања се мери врз основа на проценка на ризик од потенцијални загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски, применувајќи ги релевантните одлуки на Раководството. При проценка на соодветноста на загубата поради оштетување на спорните побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање на клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на паричните средства. Раководството на Друштвото смета дека нема потреба од дополнителни резервирања.

2.2 Управување со ризикот од осигурување

Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување

Управувањето со ризикот од осигурување е клучен за работењето на Друштвото. Целта е да се одберат средства чии рокови и износи на доспевање ќе бидат усогласени со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по договорите за осигурување.

Осигурителната активност на Друштвото претставува покривање на штети на лица или правни субјекти – осигуреници на Друштвото, што произлегуваат од осигурени настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и обемот на штетите што произлегуваат од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити на суми на осигурување, процедури за одобрување при прием на ризици во осигурување, ценовни тарифи, процедури за пријава, процена и решавање на штети и централизирано управување со реосигурувањето.

Политика на превземање ризик

Политиката на Друштвото при склучување договори за осигурување е постигнување дисперзија на ризикот, со што би се обезбедило избалансирано портфолио кое се базира на широко портфолио со исти или слични ризици во текот на повеќегодишен период, со што се изедначува резултатот, односно се ублажува променливоста на истиот.

Политиката на Друштвото за склучување на договори за осигурување е презентирана во годишниот план за работа, во кој се утврдени класите за осигурување, како и индустриските сектори во кои Друштвото е подготвено да превзема ризици. Сите договори за осигурување се по природа годишни и Друштвото има право да одбие обнова или продолжување на истите, а воедно има право на промена на условите на договорот при негово продолжување.

Политика на реосигурување

Друштвото реосигурува дел од договорите за осигурување со цел контрола на изложеноста кон штетни настани и со цел заштита на изворите на капитал.

Друштвото склучува комбинација од пропорционални и непропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста на ризикот од осигурување. Иста така Друштвото обезбедува и факултативно реосигурување за одредени специфични осигурени ризици. Факултативните договори претходно се одобруваат и трошоците по истите се следат на редовна основа.

Друштвото редовно ја следи финансиската состојба на реосигурувачите и периодично ги проверува договорите за реосигурување. Раководството на Друштвото ги определува минималните безбедносни критериуми за прифатливо реосигурување и следи дали при склучување на договорите за реосигурување истите се запазени. Исто така, раководството на Друштвото редовно ја следи успешноста на Програмата за реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување со неповрзани реосигурувачи со цел контрола на изложеноста од загуби како резултат на настанување на еден штетен настан.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризик од осигурување (продолжува)

Усогласеност на средствата и обврските

Средствата кои ги покриваат техничките резерви се оние кои на Друштвото му служат за покривање на идни обврски кои произлегуваат од договорите за осигурување и можните загуби во однос на оние ризици за кои Друштвото е должно да издвои средства за техничките резерви.

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето.

Во табелата во продолжение е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

Усогласеност на средства и обврски	2011	2010
Средства		
Депозити во банки и парични средства	215,625,163	172,608,914
Државни записи	65,000,000	-
Државни обврзници	117,083,197	145,668,221
ХВ расположиви за продажба	3,789,100	4,629,000
	401,497,460	322,906,135
Обврски (технички резерви)		
Резерви за преносни премии нето од делот на реосигурители	251,640,025	217,267,117
Резерви за бонуси и попусти	13,251,718	2,023,596
Резерви за штети нето од делот на реосигурители	135,411,709	101,669,958
	400,303,452	320,960,671
Усогласеност на средства и обврски	1,194,008	3,850,365

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви. Исто така обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви. Понатаму, износот на пари и парични еквиваленти не смее да надминува 3% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви.

На 31 декември 2011 година депозитите во банки и други парични средства изнесуваат 53.1% (2010: 53,8%), паричните средства изнесуваат 0,6%, државните записи изнесуваат 16,2% (2010: 0%), државните обврзници изнесуваат 29,2% (2010: 36%), додека хартиите од вредност расположиви за продажба изнесуваат 0,9% (2010: 1,4%) од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви.

Исто така, согласно регулативата, вкупните депозити на едно осигурително друштво во една банка не смеат да надминат 25% од средствата кои ги покриваат техничките резерви на Друштвото. На 31 декември 2011 и 2010 година Друштвото е усогласено со пропишаниот коефициент.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризик од осигурување (продолжува)

Осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода)

Карактеристики

Во рамките на овој вид на осигурување се регулираат односите помеѓу осигурувачот и осигуреникот во случај на смрт од последици на несреќен случај, траен инвалидитет (инвалидитет) од последици на несреќен случај, повремена неспособност за работа (дневен надомест) и влошено здравје кое бара лекарска помош (трошоци за лекување).

Управување со ризикот

Основните ризици во оваа класа на осигурување се поврзани со дејноста на потенцијалните осигуреници, возраста, полот. Најголемиот ризик произлегува од самата природа на оваа класа на осигурување која што е непредвидлива и се случува неочекувано.

Настанот што предизвикува штета најчесто се случува ненадејно при што причината за штета лесно се определува. Во овој случај штетата може да биде пријавена со одложен рок, а нејзиното решавање ќе биде завршено по завршувањето на лекувањето и комплетирање на документацијата. Соодветно, осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) се класифицира како долгорочно поради одложување на временските рокови.

Одговорност кон трети лица

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување од одговорност кон трети лица. Согласно овие договори надомест се исплатува за настанување на осигуран настан. Истиот може да биде од материјална или нематеријална природа. Периодот на решавање на материјалните штети е пократок во однос на периодот на решавање на нематеријалните штети поради самата природа на овој тип на штети.

Најголем дел од договорите за осигурување кај кои што е настаната материјална штета од одговорност кон трети лица не се предмет на значајна комплексност така што крајниот исход е помалку неизвесен. Кај нематеријалните штети времетраењето на процесот на исплата на штетата од датумот на пријавување на штета до датумот на решавање на истата зависи од повеќе фактори како што се природата на покритието и условите на полисата.

Управување со ризикот

Управувањето со ризикот од договори за осигурување од одговорност кон трети лица се прави главно преку цената, изборот на ризик, соодветна стратегија за инвестирање, проценка и реосигурување. Друштвото ги следи и реагира на промените на општите економски и комерцијални услови во опкружувањето во кое работи за да се осигура дека само оние ризици кои се во согласност со критериумите на Друштвото се предмет на осигурување.

Главен ризик кај нематеријалните штети кои произлегуваат од договорите за осигурување од одговорност е трендот на судовите да одредуваат високо ниво на надомест.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризик од осигурување (продолжува)

Имот

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на имот што се наоѓа на територијата на Република Македонија. Договорите за осигурување на имот до одредени лимити го заштитуваат осигуреникот од загуба или штета на неговиот имот.

Настанот што предизвикува штета на градежни објекти или друг имот најчесто се случува ненадејно (како што е пожар или кражба) при што причината за штета лесно се определува. Во овој случај штетата ќе биде брзо пријавена и може да биде решена без одлагање. Соодветно имотното осигурување се класификува како краткорочно, што значи дека зголемувањето на трошоците и повратот на вложувањето се од помало значење.

Управување со ризикот

Главните ризици поврзани со овие договори е ризикот од осигурување, ризикот од дејствувањата на конкуренцијата и искуството со штети (вклучувајќи го и променливото настанување на природни непогоди).

Ризикот од овие осигурувања е ризикот Друштвото да наплати несоодветна премија за различните имоти што ги осигурува. Ризикот од секоја поодделна полиса ќе варира во зависност од повеќе фактори како што се локацијата, воспоставените сигурносни мерки и карактеристиките на имотот. За осигурувањето на имот на физички лица се очекува голем број од имотите да бидат изложени на слични ризици. Меѓутоа, ова не важи за деловните објекти.

Голем број од деловните објекти претставуваат специфична комбинација на локација, вид на работење и воспоставени сигурносни мерки. Пресметката на премијата е пропорционална со ризикот овие полиси да бидат субјективни и со тоа и по ризични.

Друштвото го реосигурува ризикот пропорционално со задржување на ризикот до определен лимит кој е различен во зависност од типот на производот и територијата.

Каско осигурување на моторни возила

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на возила на територијата на Република Македонија. Брзото плаќање го заштитува осигуреникот од загубата на вредноста на физичка штета на возилото и на имотот во моментот на случување на штетниот настан.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризик од осигурување (продолжува)

Каско осигурување на моторни возила (продолжува)

Управување со ризикот

Генерално гледано овие штети се помалку комплексни и е потребен пократок период за да се разрешат, така што тие носат умерен ризик. Друштвото редовно ги следи трендовите и соодветно реагира на промените на надоместот за овој вид на штети, судските парници и зачестеноста на пријавување на штети.

Зачестеноста на овие штети зависи од неповолните временски услови, а бројот на пријавени штети е поголем во зимските месеци. Исто така тие зависат и од цената на горивото и економските активности, кои што влијаат на сообраќајните активности.

Туристичка помош

Карактеристики

Друштвото врз основа на договорот за осигурување, а во зависност од видот на осигурителното покритие, обезбедува услуги наведени во полисата, кои произлегуваат од осигурените случаи што ќе настанат во странство и се поврзани со патувањето во странство, и тоа здравствена помош и осигурување, помош при патување и осигурување, осигурување од незгода, осигурување на багаж, деловна помош и осигурување, отказ на патување, дополнително осигурување за ски пакет (со доплата на премија), дополнително осигурување од спортска незгода (со доплата на премија).

Управување со ризикот

Зачестеноста на овие штети директно е поврзано со патувањата на осигурените лица, а бројот на пријавени штети е поголем во летните месеци.

Настанот што предизвикува штета најчесто се случува ненадејно при што причината за штета лесно се определува. Во овој случај штетата ќе биде пријавена и може да биде решена без одлагање. Соодветно патничкото осигурување се класифицира како краткорочно, што значи дека зголемувањето на трошоците и повратот на вложувањето се од помало значење.

Развој на штети

Run off се прави во согласност со Правилникот за минимални стандарди за пресметка на технички резерви, кој стапи на сила на 01 јануари 2011 година.

Концентрација на ризикот од осигурување

Главен аспект на ризикот од осигурување со кој се соочува Друштвото е концентрацијата на ризик која може да постои доколку се случи одреден штетен настан кој би можел значително да влијае врз обврските на Друштвото. Ова може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали, но поврзани договори кои би можеле да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризик од осигурување (продолжува)

Географска и секторска концентрација

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Македонија.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ниту една група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

Овие ризици се управуваат и преку склучување на договори за реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување, како што се - вишок над покриеност на загуба за следните класи на осигурување: имот и одговорност кон трети лица како и целосно реосигурување за поединечни класи на осигурување кое обезбедува заштита од вкупниот ризик. Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување, како и трошоците и користите од истата.

Каматен ризик

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања во должнички хартии од вредност.

Обврските од договорите за осигурување се краткорочни и каматниот ризик се намалува преку вложување во должнички инструменти. Не-сопственичкиот дел од финансиските средства е изложен на каматен ризик, иако најголем дел од нив се со фиксна камата (државни записи и обврзници).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно чувствителни на пазарните каматни стапки бидејќи се некаматносни.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризик (продолжува)

Каматен ризик (продолжува)

На 31 декември 2011 година

	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некаматносни
			до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 5 години	над 5 години	
Средства								
Должнички хартии од вредност чувани до доспеаност	182,083,197	-	-	65,000,000	21,007,447	74,183,181	21,892,569	-
Акумулирана амортизација на ХВ чувани до доспевање	(21,265,867)	-	-	(384,480)	(3,220,402)	(13,314,486)	(4,346,499)	-
ХВ расположиви за продажба	3,789,100	-	-	-	-	-	-	3,789,100
Орочени депозити	252,111,000	252,111,000	-	-	-	-	-	-
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	13,494,636	13,494,636	-	-	-	-	-	-
Побарување од осигуреници и останати побарувања од непосредни работи	310,412,791	-	-	-	-	-	-	310,412,791
Парични средства и парични еквиваленти	3,444,961	3,309,011	-	-	-	-	-	135,950
Средства од реосигурување	116,290,131	-	-	-	-	-	-	116,290,131
Обврски								
Обврски	(68,319,587)	-	-	-	-	-	-	(68,319,587)
Обврски за финансиски наем	(987,740)	-	-	-	(791,140)	(196,600)	-	-
	791,052,622	268,914,647	-	64,615,520	16,995,905	60,672,095	17,546,070	362,308,385

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризик (продолжува)

Каматен ризик (продолжува)

На 31 декември 2010 година

	Инструменти со фиксна каматна стапка							Некаматносни
	Вкупно	Инструмент и со променлива каматна стапка	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 5 години	над 5 години	
Средства								
Должнички хартии од вредност чувани до доспеаност	145,668,221	-	-	-	29,129,652	75,013,475	41,525,094	-
Акумулирана амортизација на ХВ чувани до доспевање	(25,427,105)	-	-	-	(4,067,514)	(14,837,275)	(6,522,316)	-
ХВ расположиви за продажба	4,629,000	-	-	-	-	-	-	4,629,000
Орочени депозити	202,010,000	202,010,000	-	-	-	-	-	-
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	13,875,468	13,875,468	-	-	-	-	-	-
Побарување од осигуреници и останати побарувања од непосредни работи	299,952,548	-	-	-	-	-	-	299,952,548
Парични средства и парични еквиваленти	7,529,059	7,363,923	-	-	-	-	-	165,136
Средства од реосигурување	139,472,151	-	-	-	-	-	-	139,472,151
Обврски	-							
Обврски	(61,684,251)	-	-	-	-	-	-	(61,684,251)
Обврски за финансиски наем	(2,792,397)	-	(141,817)	(283,634)	(1,276,355)	(1,090,591)	-	-
	723,232,694	223,249,391	(141,817)	(283,634)	23,785,783	59,085,609	35,002,778	382,534,584

Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризик (продолжува)

Каматен ризик (продолжува)

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на денот на билансот на состојба. Со состојба на 31 декември 2011 година, доколку каматните стапки се 200 основни поени повисоки/пониски, а останатите променливи се константни, добивката пред оданочување на Друштвото за годината која завршува на 31 декември 2011 година ќе биде намалена/зголемена за приближно 8,574,885 денари (2010: 6,813,962 денари).

Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик, што претставува ризик договорната страна да не биде во можност да ги плати износите во целост во моментот на нивното доспевање. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки.

Побарувања по основ на осигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога осигурениците нема да ги исполнат своите финансиски обврски што произлегуваат од договорите за осигурување. Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик изнесува максимално до износот на сметководствената вредност на побарувањата по основ на премија и останатите побарувања. Побарувањата по основ на премии се од голем број на клиенти и се на нормална комерцијална основа, така што концентрацијата на кредитен ризик е минимална. Друштвото редовно ги следи побарувањата по основ на премии, со што изложеноста кон кредитен ризик е контролирана. Анализата на старосната структура на доспеаните побарувања од купувачите за неплатени премии е дадена Белешка 2.7 од Билансот на состојба.

Средства од реосигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик и преку средствата од реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување со првокласни реосигурители и концентрацијата на ризик се избегнува преку следењето на политиката на Друштвото преку поставените лимити кои се ревидираат секоја година. Раководството на Друштвото редовно прави оценка на кредитоспособноста на реосигурителите за да може да ја ажурира стратегијата за реосигурување.

Хартии од вредност расположливи за продажба и хартии од вредност кои се чуваат до доспевање

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај хартиите од вредност расположливи за продажба и хартиите од вредност кои се чуваат до доспевање во однос на можната ненаплатливост од другите странки.

Сепак земајќи во предвид дека Друштвото вложува во државни записи, државни обврзници и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се надоместат.

Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризик (продолжува)
Кредитен ризик (продолжува)

Анализа според доспевањето на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на доспевање, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена доспеаност е како што следи:

31 декември 2011

	Доспеани	до 1 месец	од 1- 3 месеци	од 3-12 месеци	од 1- 5 години	над 5 години	вкупно
Средства							
Должнички хартии од вредност чувани до доспеаност	-	-	65,000,000	21,007,447	74,183,181	21,892,569	182,083,197
Акумулирана амортизација на ХВ чувани до доспевање	-	-	(384,480)	(3,220,402)	(13,314,486)	(4,346,499)	(21,265,867)
ХВ расположиви за продажба	-	-	-	-	-	3,789,100	3,789,100
Орочени депозити	-	26,000,000	-	137,001,000	89,110,000	-	252,111,000
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	-	-	-	-	-	13,494,636	13,494,636
Средства од реосигурување	-	116,290,131	-	-	-	-	116,290,131
Побарување осигуреници и останати побарувања од непосредни работи	116,953,550	58,440,098	77,304,315	56,991,599	723,229	-	310,412,791
Парични средства и парични еквиваленти	-	3,444,961	-	-	-	-	3,444,961
	116,953,550	204,175,190	141,919,835	211,779,644	150,701,924	34,829,806	860,359,949
Обврски							
Обврски	-	31,576,231	-	36,743,356	-	-	68,319,587
Обврски за финансиски наем	-	65,928	131,856	593,356	196,600	-	987,740
	-	31,642,159	131,856	37,336,712	196,600	-	69,307,327
	116,953,550	172,533,031	141,787,979	174,442,932	150,505,324	34,829,806	791,052,622

Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризик (продолжува)

Кредитен ризик (продолжува)

31 декември 2010

	Доспеани	до 1 месец	од 1-3 месеци	од 3-12 месеци	од 1-5 години	над 5 години	вкупно
Средства							
Должнички хартии од вредност чувани до доспеаност	-	-	-	29,129,652	75,013,475	41,525,094	145,668,221
Акумулирана амортизација на ХВ чувани до доспевање	-	-	-	(4,067,514)	(14,837,275)	(6,522,316)	(25,427,105)
ХВ расположиви за продажба	-	-	-	-	-	4,629,000	4,629,000
Орочени депозити	-	23,000,000	-	179,010,000	-	-	202,010,000
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	-	-	-	-	-	13,875,468	13,875,468
Средства од реосигурување	-	139,472,151	-	-	-	-	139,472,151
Побарување осигуреници и останати побарувања од непосредни работи	154,936,137	33,378,067	34,661,218	73,993,000	2,984,126	-	299,952,548
Парични средства и парични еквиваленти	-	7,529,059	-	-	-	-	7,529,059
	154,936,137	203,379,277	34,661,218	278,065,138	63,160,326	53,507,246	787,709,342
Обврски							
Обврски	-	40,622,392	-	21,061,859	-	-	61,684,251
Обврски за финансиски наем	-	141,817	283,634	1,276,355	1,090,591	-	2,792,397
	-	40,764,209	283,634	22,338,214	1,090,591	-	64,476,648
	154,936,137	162,615,068	34,377,584	255,726,924	62,069,735	53,507,246	723,232,694

Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризик (продолжува)

Валутен ризик

Друштвото е изложено на ризик во однос на ефектите на движењата на нивото на девизните курсеви кои се одразува врз финансиската позиција и готовинскиот тек. Друштвото не користи финансиски инструменти за заштита од ризикот бидејќи ваквиот вид на инструменти не се во вообичаена употреба во Република Македонија.

Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик.

31 декември 2011	МКД	ЕУР	УСД	ГБП	Вкупно
Должнички хартии од вредност чувани до доспеаност	-	182,083,197	-	-	182,083,197
Акумулирана амортизација на ХВ чувани до доспевање	-	(21,265,867)	-	-	(21,265,867)
ХВ расположиви за продажба	3,789,100	-	-	-	3,789,100
Орочени депозити	252,111,000	-	-	-	252,111,000
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	13,494,636	-	-	-	13,494,636
Средства од реосигурување	-	116,290,131	-	-	116,290,131
Побарување од осигуреници и останати побарувања од непосредни работи	310,412,791	-	-	-	310,412,791
Парични средства и парични еквиваленти	3,264,688	43,432	117,697	19,144	3,444,961
Вкупно средства	583,072,215	277,150,893	117,697	19,144	860,359,949
Обврски кон реосигурители	-	31,070,964	-	-	31,070,964
Обврски по основ на осигурување	15,463,563	-	-	-	15,463,563
Обврски за финансиски наем	987,740	-	-	-	987,740
Останати обврски	21,785,060	-	-	-	21,785,060
Вкупно обврски	38,236,363	31,070,964	-	-	69,307,327
Нето вредност	544,835,852	246,079,929	117,697	19,144	791,052,622

Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризик (продолжува)

Валутен ризик (продолжува)

31 декември 2010	МКД	ЕУР	УСД	ГБП	Вкупно
Должнички хартии од вредност чувани до доспеаност	-	145,668,221	-	-	145,668,221
Акумулирана амортизација на ХВ чувани до доспевање	-	(25,427,105)	-	-	(25,427,105)
ХВ расположиви за продажба	4,629,000	-	-	-	4,629,000
Орочени депозити	202,010,000	-	-	-	202,010,000
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	13,875,468	-	-	-	13,875,468
Средства од реосигурување	-	139,472,151	-	-	139,472,151
Побарување од осигуреници и останати побарувања од непосредни работи	299,952,548	-	-	-	299,952,548
Парични средства и парични еквиваленти	7,334,531	95,492	99,036	-	7,529,059
Вкупно средства	527,801,547	259,808,759	99,036	-	787,709,342
Обврски кон реосигурители	-	15,045,411	-	-	15,045,411
Обврски по основ на осигурување	28,000,588	-	-	-	28,000,588
Обврски за финансиски наем	2,792,397	-	-	-	2,792,397
Останати обврски	18,638,252	-	-	-	18,638,252
Вкупно обврски	49,431,237	15,045,411	-	-	64,476,648
Нето вредност	478,370,310	244,763,348	99,036	-	723,232,694

	Промени во 2011	Промени во 2010	2011	2010
ЕУР	1%	1%	2,460,799	2,447,633
УСД	5%	5%	5,885	4,952
ГБП	1%	1%	-	-
				Добивка или загуба

Ризик на ликвидност

Најголем ризик на ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните потреби од расположливи парични средства за истата на обврските за штети од договорите за осигурување.

Друштвото има воспоставено и применува соодветна политика за ризик на ликвидност која определува што го сочинува ризикот на ликвидност за Друштвото; ги утврдува минималните фондови за да излезе во пресрет на итните барања; определува резервен план за финансирање на можните обврски; ги утврдува изворите на финансирање и настаните кои би го активирале планот; концентрацијата на извори на финансисрање; известување за изложеноста на ризик од ликвидност и прегледување на политиката за ризик на ликвидност во однос на нејзината адекватност и во однос на околностите кои се менуваат.

Друштвото поседува/одржува високо задоволително ниво на средства во секој момент, за исплата на доспеаните обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што допеваат.

Доспеаноста на обврските е прикажана во табелите погоре Анализа според доспевање на финансиските средства и обврски.

Управување со капиталот

Агенцијата за супервизија на осигурувањето при Министерството за финансии на Република Македонија е главен регулатор кој ја следи адекватноста на капиталот на Друштвото во целина. Друштвото е под директна супервизија од страна на регулаторот.

Капитал на Друштвото

Капиталот на Друштвото согласно законските барања е составен од основен и дополнителен капитал и е пресметан на следниот начин:

При пресметка на основниот капитал на Друштвото се земаат предвид следните ставки:

- Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции,
- Резерви на друштвото (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување,
- Пренесена нераспределена добивка,
- Нераспределена добивка од тековната година (по одбивање на даноците и останати придонеси, како и дивидендата предвидена за исплата), доколку износот на добивка е потврден од овластен ревизор.

При пресметка на основниот капитал на Друштвото за осигурување следните ставки ќе се сметаат за одбитни:

- Сопствени акции кои ги поседува Друштвото за осигурување,
- Долгорочни нематеријални средства,
- Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година.

Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризик (продолжува)

Управување со капитал (продолжува)

Друштвото за осигурување е должно во резервите на сигурност да издвои најмалку една третина од остварената добивка искажана во годишната сметка, ако добивката не се користи за покривање на загубите од претходните години, се додека резервите на сигурност на Друштвото не достигнат најмалку 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

При пресметка на дополнителниот капитал на Друштвото за осигурување се земаат во предвид следниве ставки:

- уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции;
- субординирани должнички инструменти;
- хартии од вредност со неопределен рок на доспевање.

При пресметка на капиталот на Друштвото, дополнителниот капитал се зема во износ не повеќе од 50% од основниот капитал.

При пресметка на капиталот на Друштвото за осигурување, износот на основниот и дополнителниот капитал ќе се намали за следниве ставки:

- Вложувања на Друштвото за осигурување во акции или субординирани должнички инструменти издадени од друго друштво за осигурување или друга финансиска институција кај кои Друштвото има удел од повеќе од 10%, како и други вложувања во тие субјекти, кои се вклучени во пресметката на капиталот на тие субјекти,
- Вложувања на Друштво во акции или субординирани должнички инструменти, издадени од друштва за осигурување или финансиски институции освен оние наведени погоре, кои се во износ поголем од 10% од капиталот на друштвото за осигурување пресметан пред одбивање на ставките наведени погоре.

Гарантен фонд на Друштвото

Според барањата на Законот за супервизија на осигурувањето Гарантниот фонд не смее да биде понизок од една третина од потребното ниво на маргина на солвентност на Друштвото. Исто така, гарантниот фонд не смее да биде понизок од Евра 3,000,000 доколку Друштвото врши работи на осигурување во сите класи на осигурување во групата на неживотно осигурување. Со состојба на 31 декември 2011 и 2010 година Друштвото е во согласност со овие законски барања.

Потребна маргина на солвентност

Капиталот на друштвото за осигурување кое врши работи на неживотно осигурување и/или реосигурување во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на маргината на солвентност на друштвото за осигурување кое се пресметува со примена на методот - стапка на премија или методот – стапка на штети, во зависност од тоа кој ќе даде повисок резултат.

Маргината на солвентност за годината што завршува на 31 декември 2011 изнесува 129,311,811 денари.

Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризик (продолжува)

Управување со капитал (продолжува)

Политика на Раководството на Друштвото е да одржи стабилност на капиталот на Друштвото за да ги одржи довербата на инвеститорите и пазарот и да го поддржи идниот развој на бизнисот. Раководството на Друштвото го следи повратот на капиталот, дефинирано како добивка од редовно работење. Друштвото исто така го има во предвид влијанието кое нивото на капиталот го има на повратот на акционерите како и потребата да одржува сооднос помеѓу повисоките поврати и сигурноста обезбедено од цврстата позиција на капиталот.

Друштвото не е изложено на надворешни влијанија врз промените на капиталот, Во текот на годината немаше материјално значајни промени во пристапот на Друштвото за управување со капиталот.

Анализа на сензитивност

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, добивката за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2011 година и 31 декември 2010 година се презентирани во табелата подолу.

31 декември 2011	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	9,421,949	332,446,073	129,311,811	257%	
Принос од вложувања (+2%)	9,898,816	332,922,940	129,311,811	257%	0%
Принос од вложувања (-2%)	8,945,082	331,926,316	129,311,811	257%	0%
5% намалување на настанати штети	23,919,142	346,943,266	129,311,811	268%	11%
5% зголемување на настанати штети	(5,075,244)	317,948,880	129,311,811	246%	-22%
2% намалување на админ трошоци и провизија за осигурување	12,035,950	335,060,074	129,311,811	259%	13%
2% зголемување на админ трошоци и провизија за осигурување	9,729,624	332,753,748	129,311,811	257%	-2%
31 декември 2010	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	39,662,250	331,364,025	111,778,473	296%	
Принос од вложувања (+2%)	40,182,006	331,883,782	111,778,473	297%	1%
Принос од вложувања (-2%)	39,142,492	330,844,268	111,778,473	296%	-1%
5% намалување на настанати штети	53,560,098	345,261,874	111,778,473	309%	13%
5% зголемување на настанати штети	25,764,400	331,364,025	111,778,473	296%	-13%
2% намалување на админ трошоци и провизија за осигурување	42,162,246	333,864,022	111,778,473	299%	3%
2% зголемување на админ трошоци и провизија за осигурување	37,162,252	328,864,028	111,778,473	294%	-5%

Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризик (продолжува)

Анализа на сензитивноста (продолжува)

Резултатите од сите симулации покажуваат добро ниво на капитализираност на Друштвото, Најзначајно влијание врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност има потенцијалната промена на настанатите штети.

При извршувањето на овие анализи претпоставка е дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла. Треба да се нагласи дека информациите презентирани во табелата погоре се подготвени со примена на детерминистички пристап, така да не постои корелација помеѓу клучните варијабли и анализата не може да се пренесе на нив.

Каде што се смета дека варијаблите се нематеријални, не е проценето влијанието на незначајните промени на овие варијабли, Одредени варијабли може да не бидат материјални во моментот, но доколку се промени нивото на материјалност на одредна варијабла, треба да се направи проценка на влијанието на таа варијабла во иднина,

Објективна вредност

Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во билансот на состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиски средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котирали цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во Извештајот за финансиската позиција се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи:

2011 година Средства	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Финансиски вложувања расположливи за продажба	3,789,100	-	-	3,789,100
2010 година Средства	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Финансиски вложувања расположливи за продажба	4,629,000	-	-	4,629,000

Финансиските вложувања расположливи за продажба се состојат од вложувања во акции на друштва котирали на Македонската Берза. Евидентирани се по нивната објективна вредност врз основа на нивната пазарна цена на датумот на известување.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризик (продолжува)

Објективна вредност (продолжува)

Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективната вредност

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Билансот на состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	2011		2010			
	Вкупна евидентирана вредност	Останата амортизирана набавна вредност	Вкупна објективна вредност	Вкупна евидентирана вредност	Останата амортизирана набавна вредност	Вкупна објективна вредност
Средства						
Должнички хартии од вредност чувани до доспеаност	182,083,197	(21,265,867)	160,817,330	145,668,221	(25,427,105)	120,241,116
Орочени депозити	252,111,000	-	252,111,000	202,010,000	-	202,010,000
Вложувања во зеднички контролирани ентитети	13,494,636	-	13,494,636	13,875,468	-	13,875,468
Средства од реосигурување	116,290,131	-	116,290,131	139,472,151	-	139,472,151
Побарување од осигуреници останати побарувања од непосредни работи	310,412,791	-	310,412,791	299,952,548	-	299,952,548
Парични средства и парични еквиваленти	3,444,961	-	3,444,961	7,529,059	-	7,529,059
	877,836,716	(21,265,867)	856,570,849	808,507,447	(25,427,105)	783,080,342
Обврски						
Обврски	68,319,587	-	68,319,587	61,684,251	-	61,684,251
Обврски за финансиски наем	987,740	-	987,740	2,792,397	-	2,792,397
	69,307,327	-	69,307,327	64,476,648	-	64,476,648

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризик (продолжува)

Финансиски инструменти по категории

	Кредити и побарувања	Чувани до доспевање	Расположиви за продажба	Вкупно
31 декември 2011				
Средства според Извештајот за финансиска состојба				
Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-	3,789,100	3,789,100
Должнички хартии од вредност чувани до доспеаност	-	160,817,330	-	160,817,330
Орочени депозити	252,111,000	-	-	252,111,000
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	13,494,636	-	-	13,494,636
Средства од реосигурување	116,290,131	-	-	116,290,131
Побарувања од осигуреници и останати побарувања од нпосредни работи	310,412,791	-	-	310,412,791
Парични средства и еквиваленти	3,444,961	-	-	3,444,961
	695,753,519	160,817,330	3,789,100	860,359,949
		Обврски по обј.вр.преку добивки и загуби	Останати финансиски обврски	Вкупно
Обврски според Извештајот за финансиска состојба				
Обврски		-	69,307,327	69,307,327
		-	69,307,327	69,307,327
31 декември 2010				
Средства според Извештајот за финансиска состојба				
Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-	4,629,000	4,629,000
Должнички хартии од вредност чувани до доспеаност	-	120,241,116	-	120,241,116
Орочени депозити	202,010,000	-	-	202,010,000
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	13,875,468	-	-	13,875,468
Средства од реосигурување	139,472,151	-	-	139,472,151
Побарувања од осигуреници и останати побарувања од нпосредни работи	299,952,548	-	-	299,952,548
Парични средства и еквиваленти	7,529,059	-	-	7,529,059
	662,839,226	120,241,116	4,629,000	787,709,342
		Обврски по обј.вр.преку добивки и загуби	Останати финансиски обврски	Вкупно
Обврски според Извештајот за финансиска состојба				
Обврски		-	64,476,648	64,476,648
		-	64,476,648	64,476,648

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011 година
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

2. Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиската состојба (Биланс на состојба)

2.1 Нематеријални средства

	Софтвер	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност			
На 01 јануари 2010	13,208,012	72,935	13,280,947
Зголемување	383,365	-	383,365
Пренос	72,935	(72,935)	-
На 31 декември 2010	13,664,312	-	13,664,312
На 01 јануари 2011	13,664,312	-	13,664,312
На 31 декември 2011	13,664,312	-	13,664,312
Исправка на вредноста			
На 01 јануари 2010	12,381,350	-	12,381,350
Амортизација за годината	455,655	-	455,655
На 31 декември 2010	12,837,005	-	12,837,005
На 01 јануари 2011	12,837,005	-	12,837,005
Амортизација за годината	388,709	-	388,709
На 31 декември 2011	13,225,714	-	13,225,714
Нето евидентирана вредност			
На 31 декември 2010	827,307	-	827,307
На 31 декември 2011	438,598	-	438,598

2.2 Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста

На 31 декември 2011 година, земјиштето, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста се состојат од возило набавено во текот на годината со нето евидентирана вредност од 487,940 денари. Ова средство е набавено на крај на 2011 година и поради тоа не е признаена амортизација за годината.

2.3 Вложувања во заеднички контролирани ентитети

На 31 декември 2011 година, вложувањата во заеднички контролирани ентитети во износ од 13,494,636 денари (2010: 13,875,468 денари) се однесуваат на основачки удел во Националното Биро за Осигурување во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето на Република Македонија. Националното Биро за Осигурување е непрофитна организација основана од страна на сите домашни осигурителни компании чија цел е да го заштити интересот на нејзините членови при меѓународно осигурување на моторни возила и да ги представува членовите пред меѓународните осигурителни компании. Вложувањата во заеднички контролирани ентитети представуваат вложени каматоносни депозити кои се чуваат на посебна сметка во банка. Националното Биро за Осигурување е обврзано да не ги вложува и да го врати депозитот на секој член при престанување на нивното работење со осигурување на моторни возила.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба)
 (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011 година
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

2.4 Останати финансиски вложувања

	2011	2010
Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (нето вредност)	160,817,330	120,241,116
Финансиски вложувања расположливи за продажба	3,789,100	4,629,000
Депозити, заеми и останати пласмани	252,111,000	202,010,000
	416,717,430	326,880,116

2.4.1 Должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување

	2011	2010
Државни обврзници	117,083,197	145,668,221
Акумулирана амортизација	(20,881,387)	(25,427,105)
Државни записи	65,000,000	-
Пресметани приходи од камата	(384,480)	-
	160,817,330	120,241,116
Котирани	96,201,810	120,241,116
Некотирани	64,615,520	-
	160,817,330	120,241,116

2.4.2 Акции, удели и останати сопственички инструменти

	2011	2010
Сопственички хартии од вредност	3,789,100	4,629,000
	3,789,100	4,629,000
Котирани	3,789,100	4,629,000
	3,789,100	4,629,000

Промени во објективната вредност на вложувањата

На 31 декември 2011 година Друштвото изврши повторна проценка на евидентираните вредности на своите вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба, по пат на нивна споредба со цените на котација на Македонската Берза на од Вредност на датумот на известување.

Врз основа на спроведената проценка Друштвото изврши корекција (намалување) на евидентираната вредност на вложувањата до нивната објективна вредност, за износ од 839,900 денари (2010: 606,000 денари) кој е признаен во рамките на ревалоризационите резерви кои претставуваат дел од капиталот на Друштвото.

2.4.3 Депозити, заеми и останати пласмани

	2011	2010
Орочени депозити во домашни банки (краткорочни)	163,001,000	202,010,000
Орочени депозити во домашни банки (долгорочни)	89,110,000	-
	252,111,000	202,010,000

Краткорочните орочени средства доспеваат во рок не подолг од 12 месеци од датумот на известување и носат камата по стапка од 3,5% до 7,5% на годишно ниво.

Долгорочните орочени средства доспеваат во рок подолг од 12 месеци од датумот на известување и носат камата по стапка од 6,5% до 8,5% на годишно ниво.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба)
 (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011 година
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

2.5 Дел за соосигурување и реосигурување во бруто технички резерви

	2011	2010
Бруто резерви за преносна премија		
Состојба на 01 јануари	93,404,205	105,339,095
Полисирана премија во тековна година	204,446,059	219,927,393
Заработена премија во тековна година	(228,872,471)	(231,862,283)
Состојба на 31 декември	68,977,793	93,404,205
Бруто резерви за штети		
Состојба на 01 јануари	46,067,946	10,550,600
Пријавени штети	1,244,392	35,517,346
Состојба на 31 декември	47,312,338	46,067,946
Дел за реосигурување во бруто технички резерви	116,290,131	139,472,151

2.6 Одложени и тековни даночни средства

	2011	2010
Побарувања за повеќе платен персонален данок	33,291	33,291
Побарувања за повеќе платен данок на добивка	-	1,323,498
	33,291	1,356,789

2.7 Побарувања

Побарувањата во долната табела се прикажани во бруто износ намалени за исправката на вредноста на побарувањата од договори за осигурување:

	2011	2010
Побарувања од осигуреници	334,943,533	269,883,248
Исправка на вредност на побарувања од осигуреници*	(50,927,003)	(13,071,565)
	284,016,530	256,811,683
Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	22,394,083	35,689,913
Исправка на вредност на останати побарувања од непосредни работи на осигурување*	(3,534,041)	-
	18,860,042	35,689,913
Побарувања за финансиски вложувања	3,222,379	3,919,594
Останати побарувања	4,313,840	3,531,358
	7,536,219	7,450,952
	310,412,791	299,952,548

*Согласно Законот за супервизија на осигурувањето, со состојба на 31 декември 2011 година Друштвото ги примени одредбите на Правилникот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси, донесен од страна на Агенцијата за супервизија на осигурувањето во делот за пресметка на оштетување на побарувањата по основ на осигурување.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба)
 (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011 година
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Побарувања (продолжува)

Анализата на старосната структура на побарувањата од осигуреници со состојба на 31 декември 2011 и 2010 година е како што следи:

	2011			2010		
	бруто	исправка	нето	бруто	исправка	нето
до 30 дена	20,819,311	-	20,819,311	14,852,589	-	14,852,589
31-60 дена	11,029,379	(1,102,938)	9,926,441	11,139,524	-	11,139,524
61-120 дена	17,092,909	(5,298,802)	11,794,107	22,091,584	-	22,091,584
121-270 дена	19,586,650	(9,987,696)	9,598,954	36,821,582	(2,947,336)	33,874,246
271 - 365 дена	6,026,620	(4,280,009)	1,746,611	11,019,692	(3,242,322)	7,777,370
над 365 дена	80,128,889	(30,257,558)	49,871,331	72,082,733	(6,881,907)	65,200,826
Доспеани побарувања	154,683,758	(50,927,003)	103,756,755	168,007,704	(13,071,565)	154,936,139
Недоспеани побарувања	180,259,775	-	180,259,775	101,875,544	-	101,875,544
	334,943,533	(50,927,003)	284,016,530	269,883,248	(13,071,565)	256,811,683

Анализата на старосната структура на останати побарувања од непосредни работи на осигурување со состојба на 31 декември 2011 година е како што следи:

	2011		
	бруто	Исправка на вредност	Нето
до 30 дена	6,179,217	-	6,179,217
31-60 дена	960,705	(96,071)	864,634
61-120 дена	632,430	(196,053)	436,377
121-270 дена	1,341,351	(684,089)	657,262
271 - 365 дена	666,568	(473,263)	193,305
над 365 дена	6,950,565	(2,084,565)	4,866,000
Доспеани побарувања	16,730,836	(3,534,041)	13,196,795
Недоспеани побарувања	5,663,247	-	5,663,247
	22,394,083	(3,534,041)	18,860,042

Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост

Движењето на сметката на резервирањата од оштетувања на побарувања по сите основи во текот на 2011 и 2010 година е како што следи:

	2011	2010
На 01 јануари	13,071,565	14,253,446
Признаена исправка:		
Дополнителна исправка за годината/(Ослободување на исправка) на побарувањата од осигуреници (Белешка 3.10)	37,855,438	(1,181,881)
Дополнителна исправка за годината/(Ослободување на исправка) на останати побарувања од непосредни работи на осигурување (Белешка 3.11)	3,534,041	-
На 31 декември	54,461,044	13,071,565

На 31 декември 2011 година, Друштвото изврши проценка и на наплатливоста на салдото на побарувања од осигуреници, врз чија основа изврши отпис поради ненаплатливост на истите на товар на тековните расходи во износ од 1,789,587 денари (2010: 3,728,974 денари) (Белешка 3.10).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба)
(продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011 година
(Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

2.8 Материјални средства кои служат за вршење на дејноста

	Опрема	Останати материјални средства	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност				
На 01 јануари 2010	35,987,375	152,738	215,603	36,355,716
Зголемување	6,047,043	-	-	6,047,043
Расходување	(3,838,338)	-	-	(3,838,338)
Пренос	215,603	-	(215,603)	-
На 31 декември 2010	38,411,683	152,738	-	38,564,421
На 01 јануари 2011	38,411,683	152,738	-	38,564,421
Зголемување	1,086,791	-	-	1,086,791
Продажба	(282,274)	-	-	(282,274)
На 31 декември 2011	39,216,200	152,738	-	39,368,938
Исправка на вредност				
На 01 јануари 2010	22,560,464	-	-	22,560,464
Амортизација за годината	5,241,246	-	-	5,241,246
Расходување	(3,421,004)	-	-	(3,421,004)
На 31 декември 2010	24,380,706	-	-	24,380,706
На 01 јануари 2011	24,380,706	-	-	24,380,706
Амортизација за годината	5,363,125	13,294	-	5,376,419
Продажба	(282,274)	-	-	(282,274)
На 31 декември 2011	29,461,557	13,294	-	29,474,851
Нето евидентирана вредност				
На 31 декември 2010	14,030,977	152,738	-	14,183,715
На 31 декември 2011	9,754,643	139,444	-	9,894,087

Продажби

Во текот на 2011 година, Друштвото продаде дел од својата опрема чија набавна вредност и акумулирана амортизација изнесува 282,274 денари. Продажната вредност на делот кои се однесува на продадените средства изнесува 56,611 денари и е вклучена во останати приходи (Белешка 3.4).

Моторни возила под финансиски наем

Со состојба на 31 декември 2011 и 2010 година, опремата ги вклучува следниве износи, каде што Друштвото е корисник на финансиски наем:

	2011	2010
Набавна вредност	4,331,000	4,331,000
Акумулирана амортизација	(1,604,187)	(521,437)
Нето евидентирана вредност	2,726,813	3,809,563

Залог врз опрема

На 31 декември 2011 и 2010 година Друштвото нема дадена опрема под залог.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба)
 (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011 година
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

2.9 Парични средства и останати парични еквиваленти

	2011	2010
Парични средства во банка	3,109,042	7,286,522
Благајна	135,950	165,136
Останати парични средства	199,969	77,401
	3,444,961	7,529,059

2.10 Активни временски разграничувања

Со состојба на 31 декември 2011 година, активните временски разграничувања во износ од 54,745,659 денари се состојат од одложени трошоци за стекнување во износ од 51,156,624 денари и останати пресметани приходи во износ од 3,589,035 денари (2010: вкупен износ од 60,663,167 денари од кои 51,390,324 денари за одложени трошоци за стекнување и 9,272,744 денари за останати пресметани приходи)

Одложени трошоци за стекнување

	2011	2010
Одложени трошоци за премија – стекнување (движење)	47,502,268	46,564,532
Одложени трошоци за премија – брокери (движење)	3,654,356	4,825,792
Состојба на 31 декември	51,156,624	51,390,324

Останати пресметани приходи и одложени трошоци

	2011	2010
Пресметани приходи за провизија од реосигурување	2,234,655	6,713,296
Останати пресметани приходи	1,354,380	2,559,448
	3,589,035	9,272,744

2.11 Капитал и резерви

На 31 декември 2011 година акционерски капитал се состои од 3,200 (2010: 3,200) обични акции со номинална вредност од Евра 1,000 по акција, односно 195,326,080 денари. Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Со состојба на 31 декември 2011 и 2010 година акционерската структура на Друштвото е:

	% од акциите со право на глас
GOFI - GROUP OF FINANCE AND INVESTMENT SA, Switzerland	100%
	100%

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба)
(продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011 година
(Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)
Капитал и резерви (продолжува)

Законски резерви

Резерва на сигурност

Според законската регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува една третина од нето добивката за годината за резерва на сигурност (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од предходни години), се додека нивото на резервите не достигне износ кој е најмалку еднаков на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

Резервите на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период.

Со состојба 31 декември 2011 година вкупните законски резерви изнесуваат 109,522,445 денари (2010: 96,301,695 денари).

Задолжителна општа резерва

Во текот на 2011 година донесени се измени и дополнувања на Законот за супервизија на осигурување со кои се укинува обврската на Друштвото да пресметува и издвојува задолжителната општа резерва согласно Законот за трговски друштва.

Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва за финансиски средства расположливи за продажба го вклучува кумулативниот нето ефект од промените во објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се до моментот на нивното депризнавање или оштетување. Со состојба на 31 декември 2011 ревалоризационата резерва на Друштвото изнесува 765,901 денари (2010: 74,000 денари).

Нераспределена нето добивка

Во текот на 2011 година, врз основа на Одлуката на Собранието на акционери е распределена дивиденда на акционерите во износ од 7,500,000 денари, вклучувајќи ги поврзаните локални даноци во износ од 1,425,000 денари.

Со состојба на 31 декември 2011 година, Друштвото има нераспределена нето добивка од 18,941,500 денари.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011 година
(Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

2.12 Бруто технички резерви

Со состојба на 31 декември 2011 година, бруто технички резерви на Друштвото изнесуваат 516,593,583 денари, што е за 12% над нивото во 2010 година. Бруто техничките резерви се состојат од следниве видови на резерви: бруто резерви за преносни премии во износ од 320,617,818 денари (пораств од 3% во однос на 2010 година); резерви за штети во износ од 182,724,047 денари (пораств од 24% во однос на 2010 година) и резерви за бонуси и попусти во износ од 13,251,718 денари (пораств од 555% во однос на 2010 година, како резултат на методолошки поинакво искажување).

	2011			2010		
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Настанати, пријавени штети	132,663,731	(47,312,338)	85,351,393	124,468,218	(46,067,946)	78,400,272
Резерви на директни трошоци	319,727	-	319,727	-	-	-
Резерви на индиректни трошоци	909,073	-	909,073	-	-	-
Настанати, но непријавени штети	48,831,516	-	48,831,516	23,269,686	-	23,269,686
Резерви за бонуси и попусти	13,251,718	-	13,251,718	2,023,596	-	2,023,596
Преносна премија	320,617,818	(68,977,793)	251,640,025	310,671,322	(93,404,205)	217,267,117
Состојба на 31 декември	516,593,583	(116,290,131)	400,303,452	460,432,822	(139,472,151)	320,960,671
Резерви за штети и за бонуси и попусти						
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Состојба на 01 јануари	149,761,500	(46,067,946)	103,693,554	132,342,461	(10,550,600)	121,791,861
Настанати, пријавени штети	8,195,513	(1,244,392)	6,951,121	27,546,903	(35,517,346)	(7,970,443)
Резерви на директни трошоци	319,727	-	319,727	-	-	-
Резерви на индиректни трошоци	909,073	-	909,073	-	-	-
Настанати, но непријавени штети	25,561,830	-	25,561,830	2,172,564	-	2,172,564
Резерви за бонуси и попусти	11,228,122	-	11,228,122	(12,300,428)	-	(12,300,428)
Состојба на 31 декември	195,975,765	(47,312,338)	148,663,427	149,761,500	(46,067,946)	103,693,554

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011 година
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Бруто технички резерви (продолжува)

Преносна премија	2011			2010		
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Состојба на преносна премија на 01 јануари	310,671,322	(93,404,205)	217,267,117	300,655,932	(105,339,095)	195,316,837
Полисирана премија во тековната година	772,887,521	(204,446,060)	568,441,461	666,754,140	(219,927,393)	446,826,747
Трошоци за бонуси и попусти	(9,420,451)	-	(9,420,451)	(11,143,708)	-	(11,143,708)
Заработена премија во тековната година	(753,520,574)	228,872,472	(524,648,102)	(645,595,042)	231,862,283	(413,732,759)
Состојба на преносна премија на 31 декември	320,617,818	(68,977,793)	251,640,025	310,671,322	(93,404,205)	217,267,117

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011 година
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Бруто технички резерви (продолжува)

Движење во преносната премија и резервите за штети и бонуси и попусти во 2011 година:

	Осигурување од незгода	Осигурување на моторни возила	Осигурување на воздухо- плови	Осигурување на пловни објекти	Осигурување на стока во превоз	Осигурување на имот од пожар	Други осигурувања на имот	Одговорност кон трети лица	Одговорност воздухо- плови	Одговорност пловни објекти	Општа одговорност	Осигурување на туристичка помош	Вкупно
Резервирања за преносна премија	29,157,144	51,802,599	-	55,111	112,781	44,751,418	58,723,077	111,924,899	-	130,502	17,740,974	6,219,313	320,617,818
Преносна премија за реосигурителот	-	-	-	-	-	(26,842,134)	(24,494,376)	(4,593,369)	-	-	(13,047,914)	-	(68,977,793)
Нето преносна премија (намалена за преносната премија за реосигурителот)	29,157,144	51,802,599	-	55,111	112,781	17,909,284	34,228,701	107,331,530	-	130,502	4,693,060	6,219,313	251,640,025
Резерви за штети	30,050,173	18,441,034	-	-	8,032	4,917,174	7,014,497	76,051,633	-	-	43,677,994	2,563,510	182,724,047
Резерви за бонуси и попусти	13,251,718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,251,718
Пренесен дел на реосигурителот	-	-	-	-	-	(2,923,100)	(565,050)	(2,171,497)	-	-	(41,652,691)	-	(47,312,338)
Нето резерви за штети (намалена за пренесениот дел на реосигурителот)	43,301,891	18,441,034	-	-	8,032	1,994,074	6,449,447	73,880,136	-	-	2,025,303	2,563,510	148,663,427
	72,459,035	70,243,633	-	55,111	120,813	19,903,358	40,678,148	181,211,666	-	130,502	6,718,363	8,782,823	400,303,452

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011 година
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Бруто технички резерви (продолжува)

Движење во преносната премија и резервите за штети и бонуси и попусти во 2010 година:

	Осигурување од незгода	Осигурување на моторни возила	Осигурување на воздухо- плови	Осигурување на пловни објекти	Осигурување на стока во превоз	Осигурување на имот од пожар	Други осигурувања на имот	Одговорност кон трети лица	Одговорност воздухо- плови	Одговорност пловни објекти	Општа одговорност	Осигурување на туристичка помош	Вкупно
Резервирања за преносна премија	35,541,692	60,692,207	10,751,988	74,427	482,603	37,879,521	14,602,407	101,782,703	13,391,992	160,625	27,894,380	7,416,777	310,671,322
Преносна премија за реосигурителот	(84,063)	(10,638,548)	-	-	(432,283)	(33,219,736)	(7,313,227)	(4,351,017)	(13,191,803)	-	(24,173,528)	-	(93,404,205)
Нето преносна премија (намалена за преносната премија за реосигурителот)	35,457,629	50,053,659	10,751,988	74,427	50,320	4,659,785	7,289,180	97,431,686	200,189	160,625	3,720,852	7,416,777	217,267,117
Резерви за штети	17,006,809	20,013,652	-	4,368	125,685	4,562,126	4,753,832	56,954,559	-	140,000	42,763,669	1,413,204	147,737,904
Резерви за бонуси и попусти	2,023,596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,023,596
Пренесен дел на реосигурителот	(350,616)	-	-	-	-	(1,927,842)	(2,136,797)	-	-	-	(41,652,691)	-	(46,067,946)
Нето резерви за штети (намалена за пренесениот дел на реосигурителот)	18,679,789	20,013,652	-	4,368	125,685	2,634,284	2,617,035	56,954,559	-	140,000	1,110,978	1,413,204	103,693,554
	54,137,418	70,067,311	10,751,988	78,795	176,005	7,294,069	9,906,215	154,386,245	200,189	300,625	4,831,830	8,829,981	320,960,671

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиска состојба (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011 година
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

2.13 Одложени и тековни даночни обврски

	2011	2010
Тековни даночни обврски	501,719	14,562
	501,719	14,562

2.14 Обврски

	2011	2010
Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	31,070,964	15,045,411
Обврски спрема соосигуреници	15,000,026	26,963,915
Останати обврски од непосредни работи на осигурување	9,037,244	5,337,593
Обврски по основ на финансиски вложувања	987,740	2,792,397
Останати обврски од непосредни работи на осигурување	463,537	1,036,673
Останати обврски	12,747,816	13,300,659
	69,307,327	64,476,648

Обврски по основ на финансиски вложувања

На 31 декември 2011 година, обврските по основ на финансиски вложувања во целост се состојат од еден договор за набавка на возило по пат на финансиски наем со Еуролизинг Доел, кое ќе се отплаќа до 01 март 2013.

На 31 декември 2011 и 2010 година салдото на обврските за финансиски наем се состојат од:

	Период на доспевање на обврските за финансиски наем			
	Вкупно обврски за финансиски наем	Во рок од 1 година	Од 1 до 5 години	Над 5 години
На 31 декември 2011	987,740	791,140	196,600	-
Сегашна вредност на минимални плаќања за наемот	-	-	-	-
Вкупно	987,740	791,140	196,600	-
На 31 декември 2010	2,792,397	425,451	2,366,946	-
Сегашна вредност на минимални плаќања за наемот	-	-	-	-
Вкупно	2,792,397	425,451	2,366,946	-

2.15 Пасивни временски разграничувања

	2011	2010
Однапред пресметани трошоци за реосигурување	5,672,392	8,355,744
Однапред пресметани трошоци за брокери	188,698	-
Останати однапред пресметани трошоци	1,249,732	96,519
	7,110,822	8,452,263

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011 година
(Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

3. Информации и обелоденувања кон Билансот на успех (Извештај за сеопфатна добивка)

3.1 Заработена премија

Реализирани премии со состојба на 31 декември 2011 година

	Бруто полисирана премија за осигурување	Промена во бруто резерви за преносна премија	Бруто полисирана премија предадена на реосигурителите	Промена во бруто резерва за преносна премија - дел за реосигурување	Нето приходи од премија од осигурување
Осигурување од незгода	88,765,318	6,384,551	(3,379,732)	(84,062)	91,686,075
Осигурување на моторни возила	101,687,570	8,889,608	(88,409)	-	110,488,769
Осигурување на воздухоплови	88,409	10,751,987	-	(9,687,882)	1,152,514
Осигурување на пловни објекти	118,492	19,316	-	-	137,808
Осигурување на стока во превоз	4,332,384	369,822	(271,970)	(432,283)	3,997,953
Осигурување на имот од пожар	115,509,188	(6,871,897)	(77,603,133)	(7,878,984)	23,155,174
Други осигурувања на имот	150,891,394	(44,120,670)	(63,516,056)	17,181,149	60,435,817
Одговорност на трети лица	239,515,801	(10,142,197)	(19,170,526)	242,352	210,445,430
Одговорност воздухоплови	-	13,391,992	-	(14,142,468)	(750,476)
Одговорност пловни објекти	244,761	30,123	-	-	274,884
Општа одговорност	50,525,182	10,153,406	(40,416,234)	(9,624,232)	10,638,122
Осигурување на кредити	-	-	-	-	-
Осигурување на туристичка помош	21,209,022	1,197,463	-	-	22,406,485
Вкупно	772,887,521	(9,946,496)	(204,446,060)	(24,426,410)	534,068,555

Реализирани премии со состојба на 31 декември 2010 година

	Бруто полисирана премија за осигурување	Промена во бруто резерви за преносна премија	Бруто полисирана премија предадена на реосигурителите	Промена во бруто резерва за преносна премија - дела за реосигурување	Нето приходи од премија од осигурување
Осигурување од незгода	72,915,697	(8,251,605)	(996,045)	(96,631)	63,571,416
Осигурување на моторни возила	117,353,081	(3,430,761)	-	-	113,922,320
Осигурување на воздухоплови	12,882,624	32,291,041	(14,231,065)	(32,614,264)	(1,671,664)
Осигурување на пловни објекти	171,310	20,500	-	-	191,810
Осигурување на стока во превоз	5,420,552	(275,770)	(1,774,980)	431,778	3,801,580
Осигурување на имот од пожар	99,363,684	(14,166,567)	(74,997,454)	12,451,774	22,651,437
Др осигурувања на имот	30,156,034	120,136	(28,723,116)	3,463,101	5,016,155
Одговорност на трети лица	212,390,550	(17,741,609)	(16,250,444)	423,393	178,821,890
Одговорност воздухоплови	18,630,053	15,630,386	(20,061,258)	(15,679,254)	(1,480,073)
Одговорност пловни објекти	287,653	(44,255)	-	-	243,398
Општа одговорност	70,521,756	(19,041,593)	(62,893,031)	19,685,213	8,272,345
Осигурување на кредити	-	191,968	-	-	191,968
Осигурување на туристичка помош	26,661,146	4,682,740	-	-	31,343,886
Вкупно	666,754,140	(10,015,389)	(219,927,393)	(11,934,890)	424,876,468

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Информации и обелоденувања кон Билансот на успех (Извештајот за сеопфатна добивка) (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011 година
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

3.2 Приходи од вложувања

	2011	2010
Приходи од вложувања		
Приходи од камати од државни обврзници и записи	4,039,315	3,423,525
Приходи од камати од орочени депозити во банки	12,876,302	15,383,389
Приходи од камати од тековни сметки во банки	47,582	48,311
Приходи од камати од ГФ	969,038	1,203,808
	17,932,237	20,059,033
Позитивни курсни разлики		
Позитивни курсни разлики	745,528	-
	745,528	-
Останати приходи од вложувања		
Приходи од акумулирана амортизација од државни обврзници	5,022,247	5,793,600
Приходи од дивиденди	143,334	135,222
	5,165,581	5,928,822
	23,843,346	25,987,855

3.3 Останати осигурително технички приходи, намалени за реосигурување

	2011	2010
Провизии од реосигурување	7,899,208	18,898,974
Надомес на ГФ за обработка на штети	541,200	1,222,699
Приходи од ГФ од реализирани регресни побарувања	2,041,700	697,727
Приходи од друштва за обработка на штети - услужни штети	5,103,235	517,203
Останато	317,886	38,400
Нето приходи од надомести и провизии	15,903,229	21,375,003

3.4 Останати приходи

	2011	2010
Приходи од продажба на материјални средства	56,611	-
Приходи од камати и судски трошоци од наплатени побарувања по судски пат	2,192,769	1,284,404
Останати приходи	1,975,843	3,078,249
	4,225,223	4,362,653

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Информации и обелоденувања кон Билансот на успех (Извештајот за сеопфатна добивка) (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011 година
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

3.5 Настанати штети

	2011	Бруто 2010	2011	Реосигурување 2010	2011	Нето 2010
Настанати, исплатени штети во тековната година	262,210,519	252,597,099	(12,301,021)	(14,772,012)	249,909,498	237,825,087
Промени во резервите за настанати, пријавени штети	9,424,313	27,546,903	(1,244,392)	(43,469,862)	8,179,921	(15,922,959)
Промени во резервите за настанати, но непријавени штети	25,561,830	2,172,564	-	-	25,561,830	2,172,564
Приходи од регресни побарувања	(7,252,807)	(4,359,587)	-	-	(7,252,807)	(4,359,587)
Настанати штети (нето трошоци за штети)	289,943,855	277,956,979	(13,545,413)	(58,241,874)	276,398,442	219,715,105

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Информации и обелоденувања кон Билансот на успех (Извештајот за сеопфатна добивка) (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011 година
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Настанати штети (продолжува)

Анализа на настанати штети со состојба на 31 декември 2011 година

	Вкупно исплатени штети	Промени во брuto резервите за штети	Учество на реосигурители те во исплатени штети	Учество на реосигурителите во промените во резервите за штети	Приход од брuto реализирани регресни пбарувања	Нето
Осигурување од незгода	66,509,074	13,043,364	(3,757,681)	350,616	-	76,145,373
Осигурување на моторни возила	68,039,074	(1,572,618)	-	-	(2,791,030)	63,675,426
Осигурување на воздухоплови	-	-	-	-	-	-
Осигурување на пловни објекти	-	(4,368)	-	-	-	(4,368)
Осигурување на стока во превоз	15,901	(117,653)	-	-	-	(101,752)
Осигурување на имот од пожар	4,936,968	355,048	(3,079,141)	(995,258)	-	1,217,617
Други осигурувања на имот	15,925,200	2,260,665	(5,464,199)	1,571,747	-	14,293,413
Одговорност на трети лица	99,290,758	19,097,074	-	(2,171,497)	(3,290,171)	112,926,164
Одговорност воздухоплови	-	-	-	-	-	-
Одговорност пловни објекти	-	(140,000)	-	-	-	(140,000)
Општа одговорност	1,578,420	914,325	-	-	-	2,492,745
Осигурување на кредити	-	0	-	-	(1,171,606)	(1,171,606)
Осигурување на туристичка помош	5,915,124	1,150,306	-	-	-	7,065,430
Вкупно	262,210,519	34,986,143	(12,301,021)	(1,244,392)	(7,252,807)	276,398,442

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Информации и обелоденувања кон Билансот на успех (Извештајот за сеопфатна добивка) (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011 година
(Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Настанати штети (продолжува)

Анализа на настанати штети со состојба на 31 декември 2010 година

	Вкупно исплатени штети	Промени во брото резервите за штети	Учество на реосигурители те во исплатени штети	Учество на реосигурителите во промените во резервите за штети	Приход од брото реализирани регресни пбарувања	Нето
Осигурување од незгода	60,779,243	68,171,784	-	(350,616)	-	128,600,411
Осигурување на моторни возила	72,975,324	(65,679,597)	-	-	(1,666,809)	5,628,918
Осигурување на воздухоплови	-	-	-	-	-	-
Осигурување на пловни објекти	-	(183)	-	-	-	(183)
Осигурување на стока во превоз	798,798	(18,459)	-	-	-	780,339
Осигурување на имот од пожар	15,465,644	2,161,307	(4,237,857)	670,242	-	14,059,336
Др осигурувања на имот	7,369,516	450,721	(10,534,155)	(2,136,797)	(26,686)	(4,877,401)
Одговорност на трети лица	87,493,269	(16,772,788)	-	-	(1,669,334)	69,051,148
Одговорност воздухоплови	-	-	-	-	-	-
Одговорност пловни објекти	-	140,000	-	-	-	140,000
Општа одговорност	356,370	42,049,703	-	(41,652,691)	-	753,382
Осигурување на кредити	-	49	-	-	(996,757)	(996,708)
Осигурување на туристичка помош	7,358,934	(783,070)	-	-	-	6,575,864
Вкупно	252,597,098	29,719,467	(14,772,012)	(43,469,862)	(4,359,586)	219,715,105

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Информации и обелоденувања кон Билансот на успех (Извештајот за сеопфатна добивка) (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011 година
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

3.6 Промена во останати технички резерви, нето од реосигурување

	2011	2010
Промена во останати бруто технички резерви	11,228,122	(12,300,428)
	11,228,122	(12,300,428)

3.7 Трошоци за бонуси и попусти, нето од реосигурување

Во тек на 2011 година вкупните трошоци за бонуси и попусти изнесуваат 9,420,451 денари од кои 1,970,584 денари се трошоци за бонуси и 7,449,867 денари се трошоци за попусти (2010:11,143,708 денари од кои трошоците за бонуси изнесуваат 1,895,370 денари и трошоци за попусти 9,248,338 денари).

3.8 Нето трошоци за спроведување на осигурувањето

Трошоци за стекнување

	2011	2010
Плати за вработени – продажба	58,693,978	50,469,458
Провизија	8,459,611	8,797,778
Реклама	5,582,347	8,403,483
Печатени полиси	2,675,040	3,137,271
Промена во одложени трошоци за стекнување	233,700	(11,451,761)
Надворешна репрезентација	293,441	404,332
	75,938,117	59,760,561

Во продолжение е прикажана промената во одложените трошоци за стекнување за годините кои што завршуваат на 31 декември 2011 и 2010 година:

	2011	2010
Одложени трошоци за премија – аквизиција (движење)	(937,736)	(15,428,680)
Одложени трошоци за премија – брокери (движење)	1,171,436	3,976,919
Движење на одложените трошоци за полисирана премија	233,700	(11,451,761)

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Информации и обелоденувања кон Билансот на успех (Извештајот за сеопфатна добивка) (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011 година
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Нето трошоци за спроведување на осигурувањето (продолжува)

Административни трошоци

	2011	2010
Трошоци за вработените	39,121,372	37,869,235
-плати администрација и штети	39,016,572	37,235,063
-останати трошоци за вработени	104,800	634,172
Закупнина	21,957,262	22,458,822
Телефонски трошоци	8,665,352	8,557,007
Трошоци на УО	8,507,628	5,158,427
Амортизација на материјални средства	5,758,979	5,696,902
Трошоци за услуги од физички лица	5,395,291	8,115,515
Надомест за користење на сопствено возило	4,531,574	3,864,014
Комунални услуги	3,552,080	1,369,728
Спонзорства и репрезентација	3,401,974	4,880,636
Банкарски услуги	2,081,488	950,068
Трошоци за обезбедување	1,983,389	1,943,388
Канцелариски материјали	1,765,910	1,666,832
Закупнина за средства за работа	1,666,536	1,260,447
Останати административни трошоци	13,851,590	12,411,076
Административни трошоци	122,240,425	116,202,097

Трошоци за вработените

Трошоците за плата во Друштвото се евидентираат поделено, односно делот од платите во продажба се дел од трошоците за стекнување, додека платите за вработените во администрацијата и во процена и ликвидација на штети се прикажуваат како административни трошоци.

Обврските по основ на нето плати и придонеси на Друштвото се прикажани во вкупен износ.

	2011	2010
Нето плати	67,132,584	60,716,880
Придонеси	30,577,966	26,987,641
	97,710,550	87,704,521

3.9 Останати осигурителни технички трошоци, намалени за реосигурување

	2011	2010
Противпожарен придонес	8,046,037	8,261,295
Надомест за здравствено осигурување	1,292,987	-
Агенција за супревизија на осигурување	4,861,717	4,789,504
Национално биро за осигурување	2,163,131	2,369,972
Трошоци за исплата штети од ГФ по НН возила	9,557,523	12,052,652
Трошоци по регрес од НБО	926,213	-
Останати трошоци	235,877	-
	27,083,485	27,473,423

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Информации и обелоденувања кон Билансот на успех (Извештајот за сеопфатна добивка) (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011 година
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

3.10 Вредносно усогласување на побарувања

	2011	2010
Исправка на вредноста на побарувања од осигуреници	37,855,438	(1,181,881)
Траен отпис на побарувања на побарувања од осигуреници	1,789,587	3,728,974
	39,645,025	2,547,093

3.11 Останати расходи, вклучувајќи и вредносни усогласувања

	2011	2010
Исправка на вредноста на останати побарувања од непосредни работи	3,534,041	-
Останати расходи	867,612	11,025,328
	4,401,653	11,025,328

3.12 Даночен расход

	2011	2010
Тековен даночен трошок (данок на добивка)	1,732,443	1,178,608
Одложен данок на добивка	-	-
	1,732,443	1,178,608

Во продолжение е усогласувањето на вкупниот даночен расход со билансот на успех за годините што завршуваат на 31 декември 2011 и 2010 година:

	2011	2010
Непрознаени расходи за даночни цели од тековната година	17,324,430	11,786,080
Даночен кредит за расходи со одложено признавање	-	-
	17,324,430	11,786,080
Даночен расход по стапка од 10% (2010: 10%)	1,732,443	1,178,608

3.13 Заработка по акција

Основната заработка по акција е пресметана така што нето добивката за годината која припаѓа на обичните акционери се дели со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината:

	2011	2010
Заработувачка која припаѓа на акционерите	9,421,949	39,662,250
Намалено за: дивиденди за приоритетните акции	-	-
Нето добивка која припаѓа на имателите на обични акции	9,421,949	39,662,250
Пондериран просечен број на обични акции	3,200	3,200
Основна заработка по акција (Денари по акција)	2,944	12,394

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011 година
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

4. Побарувања и обврски од друштва во група - подружници, придружни друштва и заеднички контролирани ентитети

Трансакции со Гофи групација

Акционерот на Друштвото GOFI - GROUP OF FINANCE AND INVESTMENT SA, SWITZERLAND, воедно е акционер и во други правни субјекти, вклучувајќи друштва и финансиски институции, кои заедно ја претставуваат “Гофи Групација”.

Состојбата на крајот на годината и трансакциите со Гофи Групацијата во текот на годината биле како што следи:

	2011	2010
Парични средства и паричен еквивалент	2,362,717	6,556,654
Побарувања по основ на осигурување и останати побарувања	4,431,587	4,467,454
Орочени депозити	134,111,000	62,010,000
Обврски по основ на осигурување	13,987	1,740,638
Останати обврски и одложени приходи	1,382,316	4,481,000
Бруто полисирана премија	7,101,279	13,527,000
Приходи од вложувања	5,616,219	3,925,792
Настанати штети и користи	6,816,582	12,487,000
Административни трошоци	20,298,190	24,247,000

Трансакции со клучниот менаџерски персонал

	2011	2010
Побарувања по основ на осигурување и останати побарувања	1,782,975	1,644,271
Обврски по основ на осигурување	1,136,502	1,146,114
Краткорочни користи за вработените	27,691,726	27,742,930
Обврски за плата	2,063,617	2,864,855
Бруто полисирана премија	908,919	640,427
Настанати штети и користи	1,251,818	1,134,826
Административни трошоци	9,962,460	6,274,891

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011 година
(Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Побарувања и обврски од друштва во група – подружници, придружни друштва и заеднички контролирани ентитети (продолжува)

Трансакции со Национално биро за осигурување

	2011	2010
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	13,494,636	13,875,468
Побарувања од Национално Биро за Осигурување	1,773,866	1,942,761
Обврски кон од Национално Биро за Осигурување	2,019,719	1,203,342
Приходи од вложувања	969,038	1,203,808
Приходи за обработка на штети	638,429	353,216
Приходи од реализирани регресни побарувања	1,944,471	1,222,699
Трошоци	12,675,180	12,052,652

5. Податоци за коефициент на штети, коефициентот на трошоци и комбиниран коефициент на штети - по класи на осигурување

Согласно Правилникот за минимални стандарди за пресметка на техничките резерви издаден од страна на Агенцијата за супервизија на осигурувањето на Република Македонија, Друштвото ги пресметува коефициентот на штети, коефициентот на трошоци и комбинираниот коефициент.

Коефициент на штета

Годишен коефициент на штета по класа на осигурување претставува сооднос меѓу настанатите штети и нето заработената премија за одредена класа на осигурување, исказан како децимален број заокружен на четири децимали. Во следната табела е прикажан коефициентот на штети за 2011 година.

Годишен коефициент на штети за период 01.01.2011-31.12.2011	Класа на осигурување	Коефициент на штети со ефект на реосигурување	Коефициент на штети без ефект на реосигурување
Незгода	01	1,1974	1,1989
Здравствено	02	0,0000	0,0000
Каско моторни возила	03	0,7067	0,7062
Каско шински возила	04	0,0000	0,0000
Каско воздухоплови	05	0,0000	0,0000
Каско пловни објекти	06	(0,0423)	(0,0423)
Карго	07	(0,0339)	(0,0289)
Имот од пожар и други опасности	08	0,0543	0,0544
Имот остинато	09	0,2445	0,1762
АО (вкупно)	10	0,7080	0,6618
Одговорност воздухоплови	11	0,0000	0,0000
Одговорност пловни објекти	12	(6,1970)	(6,1970)
Општа одговорност	13	0,2983	0,0449
Кредити	14	0,0000	0,0000
Гаранции	15	0,0000	0,0000
Финансиски загуби	16	0,0000	0,0000
Правна заштита	17	0,0000	0,0000
Туристичка помош	18	0,5723	0,5723
Вкупно		0,6770	0,4860

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011 година
(Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Податоци за коефициент на штети, коефициент на трошоци и комбиниран
коефициент на штети (продолжува)

Коефициент на трошоци

Годишниот коефициент на трошоци за класа на осигурување се пресметува како сооднос помеѓу индиректните трошоци за обработка на штети и нето заработената премија за одредена класа на осигурување, искажан како децимален број заокружен на четири децимали. Во следната табела е прикажан коефициентот на трошоци за 2011 година.

Годишен коефициент на трошоци за период 01.01.2011-31.12.2011	Класа на осигурување	Коефициент на штети со ефект на реосигурување	Коефициент на штети без ефект на реосигурување
Незгода	01	0,0021	0,0020
Здравствено	02	0,0000	0,0000
Каско моторни возила	03	0,0010	0,0010
Каско Шински возила	04	0,0000	0,0000
Каско воздухоплови	05	0,0000	0,0000
Каско пловни објекти	06	0,0000	0,0000
Карго	07	0,0000	0,0000
Имот од пожар и други опасности	08	0,0011	0,0003
Имот остинато	09	0,0006	0,0003
Автоодговорност (вкупно)	10	0,0023	0,0021
Одговорност воздухоплови	11	0,0000	0,0000
Одговорност пловни објекти	12	0,0000	0,0000
Општа одговорност	13	0,0285	0,0043
Кредити	14	0,0000	0,0000
Гаранции	15	0,0000	0,0000
Финансиски загуби	16	0,0000	0,0000
Правна заштита	17	0,0000	0,0000
Туристичка помош	18	0,0010	0,0010
Вкупно		0,0021	0,0014

Комбиниран коефициент на штети

Годишен коефициент на штета за класа на осигурување претставува сооднос меѓу настанатите штети вклучувајќи директни и индиректни трошоци за обработка на штети и нето заработената премија за одредена класа на осигурување, искажан како децимален број заокружен на четири децимали. Во следната табела е прикажан комбинираниот коефициент на штети за 2011 година.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011 година
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Податоци за коефициент на штети, коефициент на трошоци и комбиниран
 коефициент на штети (продолжува)

Комбиниран коефициент на штети за период 01.01.2011-31.12.2011	Класа на осигурување	Коефициент на штети со ефект на реосигурување	Коефициент на штети без ефект на реосигурување
Незгода	01	1,1995	1,2009
Здравствено	02	0,0000	0,0000
Каско моторни возила	03	0,7077	0,7072
Каско шински возила	04	0,0000	0,0000
Каско воздухоплови	05	0,0000	0,0000
Каско пловни објекти	06	(0,0423)	(0,0423)
Карго	07	(0,0339)	(0,0289)
Имот од пожар и други опасности	08	0,0554	0,0547
Имот остинато	09	0,2451	0,1765
АО (вкупно)	10	0,7103	0,6639
Одговорност воздухоплови	11	0,0000	0,0000
Одговорност пловни објекти	12	(6,1970)	(6,1970)
Општа одговорност	13	0,3267	0,0492
Кредити	14	0,0000	0,0000
Гаранции	15	0,0000	0,0000
Финансиски загуби	16	0,0000	0,0000
Правна заштита	17	0,0000	0,0000
Туристичка помош	18	0,5733	0,5733
Вкупно		0,6791	0,4875

6. Потенцијални и преземени обврски

Судски спорови

Друштвото во рамките на своето редовно работење има регистрирано судски спорови каде што е тужено. Со оглед на неможност прецизно да се предвиди, односно утврди крајниот исход од сите нерешени или потенцијални судски спорови, раководството верува дека крајниот ефект од овие спорови нема да има материјално влијание во резултатите на Друштвото.

Даночен ризик

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на раководството на Друштвото и на датумот на овие извештаи не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во финансиските извештаи.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011 година
(Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Потенцијални и превземени обврски (продолжува)

Пензиски планови

Друштвото нема дефинирано планови за надомести при пензионирање или опции за надоместување базирани на акции со состојба на 31 декември 2011 и 2010 година. Раководството смета дека сегашната вредност на идните обврски кон вработените во врска со надоместите при пензионирање и јубилејни награди не е од материјално значење за финансиските извештаи со состојба на 31 декември 2011 и 2010 година.

7. Настани по датумот на известување

По 31 декември 2011 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.